

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 24 март 2000
Скопје
Број 23

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1629.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА

1. За советник на министерот за култура се назначува Елеонора Ристовска, уредник на Германскиот сервис на МИА.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-921/2
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1630.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

1. За потсекретар во Министерството за образование се назначува д-р Душко Ачовски, редовен професор на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1005/2
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1631.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии се назначува Славко Лазовски, досегашен началник на од-

деление во Секторот за системот на даноци и такси во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1013/2
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1632.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии се назначува Александра Накева, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1013/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1633.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии се назначува Ирена Ѓорѓиева, досегашен самостоен советник во Секторот за меѓународни финансии во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1013/4
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1634.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ
ЗАЕДНИЦИ**

1. Се разрешува Славе Николовски - Катин, од должноста советник на претседателот на Републичката комисија за односи со верските заедници, поради заминување на друга должност, сметано од 01.03.2000 година.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1032/2
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1635.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. За советник на министерот за труд и социјална политика се назначува Елена Лазова, досегашен самостоен советник во Министерството за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1077/2
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1636.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ
ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД**

1. За главен републички инспектор за труд се именува Агим Шакири, досегашен заменик на главниот републички инспектор за труд.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1078/2
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1637.

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД**

1. За заменик на главниот републички инспектор за труд се именува Ангел Стаменковски, досегашен главен републички инспектор за труд.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1078/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1638.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД**

1. Се разрешува Ангел Стаменковски, од должноста главен републички инспектор за труд, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1079/2
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1639.

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ГЛАВНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА
ТРУД**

1. Се разрешува Агим Шакири, од должноста заменик на главниот републички инспектор за труд, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1079/3
7 март 2000 година
Скопје
1640.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. Се разрешува Мане Манев, од должноста советник на министерот за одбрана, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1129/2
7 март 2000 година
Скопје
1641.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува Илија Симовски, од должноста Помошник на министерот за внатрешни работи кој раководел со Управата за финансии и други заеднички работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1149/1
7 март 2000 година
Скопје
1642.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За помошник на министерот за внатрешни работи кој ќе раководи со Управа за финансии и други

заеднички работи се назначува Јорданчо Којзаклиев, досегашен помошник на министерот за одбрана во Секторот за издавачка дејност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1150/1
7 март 2000 година
Скопје
1643.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. Се разрешува Јорданчо Којзаклиев, од должноста помошник на министерот за одбрана во Секторот за издавачка дејност, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1151/1
7 март 2000 година
Скопје
1644.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За советник на министерот за внатрешни работи се назначува Наталија Ивчева, досегашен советник во Одделението за подготвување на седници на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1152/1
7 март 2000 година
Скопје
1645.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ "МИРКО МИЛЕСКИ" - КИЧЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Мирко Милески" - Кичево се именуваат:

- Иванка Дукоска, началник на ПЕ на Министерството за урбанизам и градежништво - Кичево,

- Миле Каранфиловски.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-688/3 Претседател на Владата
7 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.
1646.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „Н. Х. ОРДЕ
ЧОПЕЛА“ - ПРИЛЕП**

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Н.Х. Орде Чопела" - Прилеп се именуваат:

- Пеце Димоски, дипл. економист,

- Владимир Гешовски, дипл. елек. инж. вработен во Мермерниот комбинат - Прилеп.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-689/3 Претседател на Владата
7 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.
1647.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „БРАКА
МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА**

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Брака Миладиновци" - Струга се именуваат:

- Мирче Шајноски, дипл. машински инженер, вработен во ЕМО - Струга,

- Корчагин Танчевски, дипл. инж. вработен во "Стружанка" - Струга.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-690/3 Претседател на Владата
7 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.
1648.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „ДОНЕ
БОЖИНОВ“ - ПРОБИШТИП**

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Доне Божинов" - Пробиштип се именуваат:

- Сузана Василева, директор на А.Д. "Злетово" - Пробиштип,

- Верка Чонова, дипл. новинар,

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-691/3 Претседател на Владата
7 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1649.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „БРАКА
МИЛАДИНОВЦИ“ - ШТИП**

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Брака Миладиновци" - Штип се именуваат:

- Снежана Саздановска, раководител на сметководството во Министерството за образование,

- Снежана Марулова, раководител на Бирото за вработување - Штип.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-692/3 Претседател на Владата
7 март 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1650.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „ЗДРАВКО
ЦВЕТКОВСКИ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Здравко Цветковски" - Скопје се именуваат:

- Горѓи Илиевски, потсекретар во Министерството за образование,
- Трајче Стојановски.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-693/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1651.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „ЛАЗАР
ЛАЗАРЕВСКИ“ – ВЕЛЕС

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Лазар Лазаревски" - Велес се именуваат:

- Владо Хаџи-Наумов, доктор на медицина, началник на Службата за итна медицинска помош - Велес.

- Мирјана Штерјовска, раководител на сметководство во Министерството за образование.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-694/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1652.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „ЗДРАВКО
ЧОЧКОВСКИ“ – ДЕБАР

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Здравко Чочковски" - Дебар се именуваат:

- Цеват Ѓулиоски, началник на Одделението за општи и заеднички работи - Дебар во Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија,

- Левко Стојановски, дипл. економист.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-695/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1653.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „БОРО
МЕНКОВ“ – КРИВА ПАЛАНКА

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Боро Менков" - Крива Паланка се именуваат:

- Стефчо Јосифовски, началник на ПЕ на Министерството за одбрана - Крива Паланка,

- Денко Мишевски, вработен во Републичката геодетска управа - Одделение за премер и катастар - Крива Паланка.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-696/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1654.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „КРСТЕ
МИСИРКОВ“ – КАВАДАРЦИ

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Крсте Мисирков" - Кавадарци се именуваат:

- Горица Пелинова, директор на ОУ "Страшо Пинџур" - Кавадарци,

- Менче Мести, вработена во Министерството за урбанизам и градежништво - ПЕ - Кавадарци.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-697/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1655.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „ПРОФЕСОР
МИЈАЛКОВИЌ“ - КУМАНОВО**

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Професор Мијалковик" - Куманово се именуваат:

- Светлана Пешевска, доктор на медицина, специјалист по хигиена - ХЕС - Куманово,

- Бранко Петрушевски, републички инспектор за труд во Министерството за труд и социјална политика - ПЕ - Куманово.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-698/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1656.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „БРАНКО
СТАНОВИЌ“ - ГОСТИВАР**

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Бранко Становиќ" - Гостивар се именуваат:

- Бобан Нофитоски, вработен во ПЕ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Гостивар,

- Игор Серафимовски, самостоен советник во Министерството за стопанство ПЕ - Гостивар.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-699/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1657.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „МИРКА
ГИНОВА“ - БИТОЛА**

1. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом "Мирка Гинова" - Битола се именуваат:

- Лазар Божиновски, управник на Царинарница Битола,

- Петар Темелковски, дипл. економист, вработен во РЕК "Битола" - Битола.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-700/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1658.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА СРЕДНОШКОЛСКИОТ ДОМ „ТОМЕ
СТЕФАНОВСКИ - СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Средношколскиот дом "Томе Стефановски-Сениќ" - Скопје се именуваат:

- Никола Младеновиќ, раководител на Одделението за ученички и студентски стандард во Министерството за образование,

- Андреја Проданов, дипл. машински инженер.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на домот на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-701/3
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1659.

Врз основа на член 169 став 1 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр.7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. За член на Комисијата за хартии од вредност се именува Слободан Буклески, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-1046/2
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1660.

Врз основа на член 17 од Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот ("Службен весник на Република Македонија" бр.24/98 и 6/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК
НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА
НА РАЗВОЈОТ А.Д. - СКОПЈЕ**

1. Бошко Стефановски, се разрешува од должноста претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонската банка за поддршка за развој А.Д. - Скопје, поради заминување на друга должност.

2. За претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонската банка за поддршка на развојот А.Д. - Скопје се именува Марија Костовска, советник на министерот за финансии.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-932/2
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1661.

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр.13/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЈУЖНИ ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИ КУЛТУРИ - СТРУМИЦА**

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за јужни земјоделски култури - Струмица се определуваат:

- д-р Петре Егуменовски, професор на Земјоделскиот факултет Скопје,
- д-р Филип Пејчиновски, професор во пензија,
- д-р Јордан Трајковски, научен соработник во Институтот за тутун - Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-1039/2
7 март 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1662.

Врз основа на член 31 од Законот на Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр.38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр.63/94 и 63/98) и член 25 и 28 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ**

1. Од должноста претседател и членови на Правниот совет, поради заминување на други должности се разрешуваат:

- а) претседателот
- д-р Владо Камбовски,
- б) членовите:
- д-р Тито Беличанец,
- д-р Димитар Гелев,
- д-р Стефан Георгиевски,
- Атанас Поп Ѓорчев,
- Саво Коцарев,
- Ефтим Манев,
- м-р Ѓорѓи Наумов,
- м-р Џевдет Насуфи,
- д-р Весела Мукоска Чинго.

2. За претседател и членови на Правниот совет се именуваат:

- а) за претседател
- м-р Џевдет Насуфи, министер за правда
- б) за членови:
- д-р Тито Беличанец, професор на Правниот факултет - Скопје,

- д-р Гале Галев, министер за образование,
- д-р Стефан Георгиевски, професор на Правниот факултет во пензија,
- Јордан Десковски, член на Републичкиот судски совет,
- д-р Владо Камбовски, професор на Правниот факултет - Скопје,
- Саво Коцаров, адвокат,
- м-р Ѓорѓи Наумов, претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници,
- м-р Бајрам Пложани, заменик на министерот за правда,
- Атанас Поп Ѓорчев, адвокат,
- Рафаил Черепналковски, претседател на Републичкиот судски совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1056/2
7 март 2000 година
Скопје
1663.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Врз основа на член 15 став 1 и член 17 став 1 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

НАРЕДБА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И РОКОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАРЕДЕНИТЕ МЕРКИ ВО 2000 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 2000 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за здравствена заштита на животните од заразни болести заради откривање, спречување, лекување, откривање и искоренување на заразните болести кај животните:

A. Особено опасни заразни болести

1. Класична чума кај свињите,
2. Њукастелска болест (атипична чума кај живината).

B. Други заразни болести

- 1) Беснило,
 - 2) Бруцелоза,
 - 3) Ехинококоза,
 - 4) Ензоотска леукоза кај говедата,
 - 5) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагњината,
 - 6) Инфективен бовин ринотрахеит/ Инфективен пустиларен вулвагинит,
 - 7) Краста кај домашните животни,
 - 8) Лептоспироза,
 - 9) Пролетна виремија кај крапот,
 - 10) Туберкулоза,
 - 11) Чума кај пчелите,
 - 12) Антракс – црн пришт, бедреница,
 - 13) Шулкавец,
 - 14) Салмонелоза кај живината,
- б) други болести кај животните.

Мерки за сузбивање и искоренување на други заразни болести кај животните утврдени со Законот за

ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), ќе се преземат доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II

ЗАШТИТНА ВАКЦИНАЦИЈА

1) Класична чума кај свињите

Поради неповолната епизоотиолошка ситуација, задолжително ќе се врши превентивна вакцинација против класичната чума кај свињите на целата територија на Република Македонија.

Вакцинацијата на свињите ќе се врши периодично и континуирано, според технолошкиот процес и упатството на производителот на ваксината, така да се обезбеди траен имунитет.

Заради сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 6/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

2) Њукастелска болест

Превентивна вакцинација на живината против Њукастелска болест, задолжително ќе се врши на целата територија на Република Македонија, според планот на ветеринарното друштво и според упатството на производителот на ваксината.

Вакцинацијата на пернатата живина и пернатата дивеч се врши периодично и континуирано, според возраста на живината, така да се обезбеди солиден, траен имунитет.

Успехот на вакцинацијата се контролира со серолошко испитување кое е составен дел на имунопрофилактиката.

Заради сузбивање и искоренување на Њукастелската болест кај пернатата живина, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Њукастелската болест, кај пернатата живина („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

3) Беснило

Кучињата постари од 3 месеци мора да бидат вакцинирани против беснило на целата територија на Република Македонија од 1 февруари до 31 март 2000 година. Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат старост од 3 месеци и кучињата кои се купени (без доказ дека се вакцинирани) во рок од 14 дена се вакцинираат.

4) Ехинококоза

Паралелно со вакцинација против беснилото, низ целата територија на Република Македонија ќе се изврши дехелментизација на кучињата против *Echinococcus granulosus* со средства кои ги убиваат зрелите и развојни форми на паразитот според упатството на производителот. Дехелментизацијата ќе се изврши од 1 февруари до 31 март 2000 година.

Заради спречување на дисеминација на јајцата од паразитите се обврзуваат сопствениците најмалку 48 часа по третирањето да ги држат кучињата во огроден простор, а нивниот фецес нештетно да го отстранат со закопување или палење.

Правни и физички лица кои се бават со колење на животни за јавна потрошувачка, како и сопствениците

кои колат за сопствени потреби, заради спречување на ширење на схинококозхата, органите кои се фрлаат треба нештетно да ги отстранат, со варење, закопување или палење.

5) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Во населените места каде во последните 5 години е утврдена ентеротоксемија на овците и заразен пролив кај јагнињата, како и во епизоотолошките единици во кои оваа болест ќе биде дијагностицирана во текот на 2000 година ќе се изврши вакцинација на овците и јагнињата со вакцини против ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата.

6) Антракс

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакцинација на говедата, овците, козите и коњите против антраксот ќе се изврши од 1 март до 31 мај 2000 година според упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е востановен антракс.

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Заради сузбивање и искоренување на антраксот кај животните се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бедренцата кај животните („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

7) Шушкавец

Во сите дистрикти на шушкавецот (населено место во кое последните 5 години е востановен шушкавецот) превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши во период од 1 април до 31 мај 2000 година според упатството на производителот на вакцината.

Заради сузбивањето и искоренувањето на шушкавецот ќе се применуваат мерките пропишани со член 2 од Правилникот за начинот и постапката за преземање мерки за спречување и отстранување на заразните болести („Службен весник на СРМ“ бр. 18/79).

III

ДИЈАГНОСТИЧКИ И ДРУГИ ИСПИТУВАЊА

1) Бруцелоза

а) Говеда

Во населени места каде има појава на бруцелоза кај овци и кози во 2000 година ќе се вади крв од сите говеда.

Во населени места каде нема појава на бруцелоза ќе се вади крв 30% од вкупниот број на говеда во населеното место.

Докторите по ветеринарна медицина (ДВМ) се должни при секое пометнување (абортус) на крави и јунци да достават крв за лабораториски испитувања.

Крв од говеда ќе се вади од 1 февруари до 30 јуни и од 1 октомври до 30 ноември 2000 година.

б) Овци и кози

Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата кај овците и козите ќе се вршат серолошки испитувања на сите овци и кози во населените места.

Сите овци и кози кои одат од зимско на летно напајување, од едно во друго епизоотолошко подрачје или од една во друга епизоотолошка единица мора да бидат испитани на бруцелоза и да се со негативен резултат, што се докажува со уверението за здравствената состојба на животните. Пред испитувањето овците и козите мора да бидат обележани, заради здравствена заштита.

Вадење на крв од овци и кози се врши од 1 април до 31 мај и од 1 септември до 15 октомври 2000 година.

в) Свињи

Во стадата каде што се одгледуваат приплодни свињи, еднаш годишно се зема крв 10% од вкупниот број на приплодни свињи што се испитуваат на бруцелоза. Испитувањето се врши од 1 април до крајот на мај 2000 година.

Крв од нерези кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст се прегледува 2 пати годишно на бруцелоза. Крв се зема и од сите приплодни грла (нерези и назимки) пред да бидат вклучени во приплод.

Заради откривање, сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите, свињите и кучињата ќе се применуваат мерки пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците и свињите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 34/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

г) Кучиња

Од кучињата чувари на стадата и кучињата кои доаѓаат во контакт со стадата во населените места, се зема крв за испитување на бруцелоза паралелно со земањето крв од другите животни.

2) Ензоотска леукоза кај говедата

На дијагностичко испитување подлежат 10% од молзните крави во објектите за интензивно одгледување.

На оние стада каде има позитивни грла 30 до 60 дена по изолацијата на позитивните грла ќе се изврши ретестирање на сите останати грла во стадото кои наполниле 24 месеци од животот.

Во стада слободни од ензоотска леукоза ќе се дозволи внесување на други говеда кои при дијагностичкото испитување даде негативен серолошки резултат на ензоотска леукоза.

Заради сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерки пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

3) Инфективен бовин ринотрахеитис/Инфективен пустиларен вулвовагинитис

Во населените места на епизоотолошкото подрачје каде се одгледуваат бикови за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст ќе се врши лабораториско серолошко испитување на бикови.

Испитувањата ќе се вршат два пати во текот на 2000 година.

4) Лентоспироза

Заради серолошки испитувања се зема крв од приплодни бикови, овнови, прчеви, нерези и пастуви кои

служат за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст.

Испитувањето се вршат два пати во текот на 2000 година.

5) Крста кај домашните животни

Во населените места на епизоотиолошките подрачја ќе се врши паразитолошко испитување на крста кај овците и при позитивни случаи ќе се преземат ветеринарно-санитарни мерки за искоренување на крстата кај домашните животни.

Испитувањата ќе се вршат во периодот од јуни до ноември 2000 година.

6) Пролетна времја кај крапот

Во текот на 2000 година ќе се извршат најмалку 2 прегледа на риби (крап) од вештачки рибници и природни водни ресурси и при сомневање на појава на болеста ќе се земе и испрати материјал на лабораториско испитување.

Испитувањата ќе се вршат во периодот од 1 февруари до 31 април 2000 година.

7) Туберкулоза

а) Говеда

На дијагностичко испитување на туберкулоза подлежи 1/3 од приплодните говеда во населеното место на епизоотиолошкото подрачје.

Позитивните грла на туберкулоза ќе се заколат во определена санитарна кланица.

Во стада каде имало позитивни грла ќе се изврши ретестирање на сите говеда по 90 дена од претходното тестирање.

Дијагностичкото испитување на туберкулоза кај говедата ќе се врши во периодот од 1 септември до 30 ноември 2000 година.

За обновување на матичното стадо можат да се користат само говеда кои претходно биле туберкулинизирани и дале негативен резултат на туберкулоза.

Заради сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај животните („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 22/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

б) Свиња

Дијагностичко испитување на свињи се врши со симултатна интрадермална туберкулинизација. Туберкулинизација се врши на сите приплодни свињи (маторници и нерези и подмладок за репродукција), во населени места (фарми за интензивно одгледување).

Дијагностичкиот тест се врши од 1 март до 31 мај 2000 година.

8) Чума кај пчелите

Во подрачјето на населените места, каде се лоцирани пчелините семејства, а постои сомневање на оваа заразна болест кај пчелите ќе се земе материјал за лабораториска анализа. Овие анализи ќе се вршат во периодот од март до јуни 2000 година.

9) Салмонелоза кај живината

Заради докажување на болеста од носилките ќе се земаат крв, брисеви од клоаката, конзумните јајца и лешевци (од несилки и еднодневни пилиња), за лабораториско испитување. Земањето мостри ќе се врши според Упатството за земање на мостри. Доколку во јатото

се утврди инфекција на салмонелоза (тифус кај живината) ќе се применуваат мерки според Правилникот за сузбивање на салмонелозни инфекции кај живината (Службен лист на СФРЈ бр. 6/88).

IV ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

Заради сузбивање и искоренување на заразна болест кај животните ветеринарното друштво ќе врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објектите и дворовите за одгледување на животни. Дератизацијата ќе се врши најмалку два пати во текот на годината.

V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2012/1
16 март 2000 година
Скопје

Министер,
Марјан Горчев, с.р.

1664.

Врз основа на член 123 став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА ШТО ТРЕБА ДА ЈА НОСАТ ВЕТЕРИНАРНИТЕ ИНСПЕКТОРИ НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видот, составот, бојата и кројот на службената облека што ја носат ветеринарните инспектори на граничен премин.

Член 2

Ветеринарните инспектори на граничен премин имаат летна и зимска службена облека. Облеката се заменува на секои две години, освен виндјакната која се заменува на секои пет години.

Член 3

Зимската службена облека на ветеринарните инспектори на граничен премин се состои од: сако (1 број), панталони (2 броја), кошула со долги ракави (4 броја), вратоврска (1 број), цемпер со долги ракави (1 број), пуловер (1 број), виндјакна (1 број), ракавици (1 број), зимски чевли (1 број), зимски чорапи доколеници (8 броја).

Член 4

Целовите на зимската службена облека за ветеринарните инспектори на граничен премин го имаат следниот крој и боја:

1. Сакото е од камгарн (45% волна и 55% полиестер), со вообичаен крој, во темно сина боја.

2. Панталоните се од камгарн, со вообичаен крој, во темно сина боја.

3. Кошулата е изработена од пуплин или друга слична ткаенина (67 % памук и 33% синтетика), со вообичаен крој, во светло сина боја.

4. Вратоврската е со вообичаен крој и должина, во темно сина боја.

5. Цемперот е изработен од предиво (60% волна и 40% синтетика), во темно сина боја, со вообичаен крој.

6. Пуловерот е изработен од предиво (60% волна и 40% синтетика), со вообичаен крој, во темно сина боја.

7. Виндјакна е кожна со вообичаен крој, во црна боја.

8. Ракавици се кожни со вообичаен крој, со раздвоени прсти, во црна боја.

9. Длабоките зимски чевли се кожни, со вообичаен крој, во црна боја.

10. Зимските чорапи-доколеници се изработени од предиво (70% волна и 30% синтетика), со вообичаен крој и имаат темно сива боја.

Член 5

Зимската службена облека за ветеринарните инспектори на граничен премин се состои од: сако (1 број), панталони (1 број), здолниште (1 број), кошула со долги ракави (4 броја), вратоврска (1 број), џемпер со долги ракави (1 број), пуловер (1 број), виндјакна (1 број), ракавици (1 број), чизми (1 број) и зимски хула-хоп чорапи (8 броја).

Член 6

Сакото, панталоните, кошулата со долги ракави, вратоврската, џемперот со долги ракави, пуловерот, виндјакната и ракавици од зимската службена облека на ветеринарните инспектори на граничните премини се изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед како и соодветните делови од зимската службена облека на инспекторите на граничниот премин, со тоа што нивниот крој е прилагоден според анатомската конструкција на жената.

Останатите делови од зимската службена облека на инспекторите го имаат следниот крој и боја и тоа:

1. Здолништето е од камгарн, темно сина боја, со вообичаен крој.

2. Зимските хула-хоп чорапи се со вообичаен крој, зајакнати на прстите и петиците, и се со темно сива боја.

3. Чизмите се кожни, со вообичаен крој, во црна боја.

Член 7

Летната службена облека на ветеринарните инспектори на граничен премин се состои од сако (1 број), панталони (2 броја), кошула со кратки ракави (4 броја), мантил за дожд (1 број), плитки чевли (1 број) и чорапи (8 броја).

1. Сакото е од тергал (65% волна и 35% полиестер), и со исти крој и боја како сакото од зимската службена облека.

2. Панталоните се од тергал и се со исти крој и боја како и панталоните од зимската службена облека.

3. Кошулата е изработена од платно мешавина на памучни и синтетички влакна (67% памук и 33% синтетика), со вообичаен крој, во светло сина боја.

4. Мантилот за дожд е од микропорозивен полнамид и има кулавка, прилагодена за вадење, во темно сива боја.

5. Плитките чевли се изработени од кожа, со вообичаен крој, во црна боја.

6. Чорапите се со темно сива боја од предиво (70% памук и 30% синтетика), а се зајакнати на прстите и петиците.

Член 8

Летната службена облека на ветеринарните инспектори на граничен премин се состои од: сако (1 број), здолниште (1 број), панталони (1 број), кошула со кратки ракави (4 броја), мантил за дожд (1 број), плитки чевли (1 број) и хула-хоп чорапи (8 броја).

Член 9

Сакото, панталоните, кошулата со кратки ракави, мантилот за дожд, плитките чевли од летната службена

облека на ветеринарните инспектори на граничен премин се изработени од истиот материјал и во иста боја и изглед како соодветните делови на летната службена облека на ветеринарните инспектори на граничен премин, со тоа што нивниот крој е прилагоден според анатомската конструкција на жената.

Останатите делови на летната униформа на ветеринарните инспектори на граничен премин го имаат следниот крој, боја и изглед:

1. Здолништето е од тергал и со крој, боја и изглед како и зимската службена облека.

2. Хула-хоп чорапите се со вообичаен крој и со темно сива боја.

3. Плитките чевли се изработени од кожа, со вообичаен крој со потпетици, а се во црна боја.

Член 10

Покрај зимската и летната службена облека на ветеринарните инспектори на граничен премин им припаѓа и работен комбинезон (4 броја), кој е изработен од платно (100% памук), со вообичаен крој, во сива боја.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1441/2
20 март 2000 година
Скопје

Министер,
Марјан Горчев, с.р.

1665.

Врз основа на член 123 став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВETERИНАРНИОТ ИНСПЕКТОР И ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА И ЗНАКОТ НА ВETERИНАРНИОТ ИНСПЕКТОР НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на издавање на легитимацијата на ветеринарниот инспектор и образецот и начинот на издавање на легитимацијата и знакот на ветеринарниот инспектор на граничен премин:

Обрасците и знакот од став 1 на овој член се составен дел на овој правилник.

Член 2

Легитимациите на ветеринарниот инспектор и ветеринарниот инспектор на граничен премин се со димензии 8,5 x 8,5 см, изработени на хартија со светло сина боја.

Легитимациите се преслечени со кожен повез, кој има димензии 9 x 18 см, а во внатрешната горна страна има прозирна фолија.

Член 3

Знакот на ветеринарниот инспектор на граничен премин е изработен од метал, во облик на штит со димензии 7x5 см, а на горната страна постои метален додаток на кој е впишан регистарски број соодветен на регистарскиот број на легитимацијата.

Член 4

Легитимациите и знакот на ветеринарните инспектори ги издава министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 5

Легитимациите и знакот на ветеринарните инспектори имаат важност се додека лицето на кое му се издаваат има службено овластување на ветеринарен инспектор односно ветеринарен инспектор на граничен премин.

Ветеринарните инспектори се должни да ја вратат легитимацијата и знакот по престанок на службеното овластување на ветеринарен инспектор.

Член 6

Ветеринарниот инспектор кој ќе ја изгуби легитимацијата односно знакот, или на друг начин остане без нив, должен е за тоа веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа писмено да го извести министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и да поднесе барање за издавање на нова легитимација односно знак и да приложи доказ дека губењето на легитимацијата односно знакот ги огласил за неважечки на сопствен трошок во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 7

Легитимацијата на ветеринарниот инспектор се заменува со нова во случај на: дотраеност или оштетување, односно промена на личните податоци.

Член 8

Легитимацијата и знакот кои се враќаат или се заменуваат се поништуваат.

Член 9



Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1441/2
20 март 2000 година
Скопје

Министер,
Марјан Горчев, с.р.

ОБРАЗЕЦ

на легитимација на ветеринарен инспектор и ветеринарен инспектор на граничен премин – формат (8,5x8,5 см.)



1666.

Врз основа на член 36, а во врска со член 44 од Законот за научноистражувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96), министерот за наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈАВНИТЕ НАУЧНИ УСТАНОВИ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат условите и критериумите под кои се доделуваат средства за реализација на годишните програми за работа и развој на јавните научни установи (во натамошниот текст: установи).

Член 2

Со доделувањето на средствата за реализација на годишните програми се обезбедува:

- поттикнување и помагање на установите во остварувањето на научноистражувачката дејност;
- остварување на јавниот интерес определен во Законот за научноистражувачката дејност;
- развој на научноистражувачката дејност во Република Македонија;
- продлабочување и проширување на обемот и квалитетот на научните знаења;
- ефикасна примена на научноистражувачките резултати во решавањето на стопанските, социјалните, културните, здравствените, образовните, еколошките и други проблеми; и
- меѓународна вклученост и афирмација на науката.

Член 3

Средствата од членот 1 на овој правилник се доделуваат за:

- научноистражувачки проекти;
- издавачка дејност;
- организирање на научни собири;
- учество на научни собири во странство, студиски престои во странство и уплата на членарини;
- научноистражувачка опрема и литература; и
- адаптација и санација.

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ НА УСТАНОВИТЕ

II.1. Научноистражувачки проекти

II.1.1. Основни елементи и критериуми на проектот кој се предлага во годишната програма

Член 4

Основни елементи на научноистражувачки проект (во натамошниот текст: проект) се:

- наслов на проектот;
- главен истражувач на проектот;
- научна област и потесно подрачје на проектот;
- вид на истражувањето;
- други институции-учесници во истражувањето;
- траење на проектот; и
- цена на чинење на проектот.

Член 5

При прифаќањето на проектот, Советот на установата треба да ги има предвид следните критериуми:

- релевантност на проектот во однос на утврдените цели;
- оригиналност на целите и содржината на истражувањето;
- веројатност во постигнување на очекуваните резултати;
- компетентност на главниот истражувач и предложениот истражувачки тим;
- вклученост и оспособување на млади научноистражувачки кадри;
- релевантност и конкурентност на проектот за меѓународна соработка;
- веројатноста за примена на резултатите во практиката;
- исполнетост на материјално-техничките и други инфраструктурни услови за реализација на проектот;
- реалност на планираното време за реализација на проектот;
- реалност на финансиските средства за реализација на проектот.

Член 6

Во реализацијата на проектот учествуваат главен истражувач со научно, односно наставно-научно звање кој е вработен во установата која е носител на проектот, и најмалку еден истражувач со научно, наставно-научно или соработничко звање, евидентирани во регистарот на Министерството за наука.

Средства не се доделуваат за проект доколку главниот истражувач бил главен истражувач на проект кој е негативно оценет или не доставил годишен или завршен извештај.

Член 7

Цената на проектот ја сочинуваат трошоците за потрошена енергија, материјали и сировини, патни трошоци, дневници, теренски додатоци и други надоместоци, надоместоци за ангажирање на експерти, производни и непроизводни услуги, одржување на опрема, набавка на литература и други трошоци кои се во функција на реализација на проектот.

II.1.2. Оценување на резултатите на проектот

Член 8

Оценувањето на резултатите на проектот се врши на завршниот извештај, од страна на експерти ангажирани од Министерството за наука.

Во текот на реализацијата на проектот може да се побара годишен или друг дополнителен извештај на кој се врши оценувањето.

Завршниот извештај се изготвува и доставува до Министерството за наука во рок од три месеци по завршувањето на проектот.

Член 9

Во рок од 30 дена од денот на завршувањето на постапката за експертско оценување на завршниот извештај, се врши јавна презентација на резултатите од проектот, организирана од Министерството за наука и установата.

На јавната презентација, покрај главниот истражувач и членовите на истражувачкиот тим, присуствуваат и директорот на установата, претседателот на советот, експертите кои го вршеле оценувањето на завршниот извештај, претставници од Министерството за наука, а може да присуствуваат и наставно-научни работници од соодветната област и други заинтересирани институции и лица.

II.2. Издавачка дејност

Член 10

Средства за издавачка дејност се доделуваат за објавување на: резултати од значајни проекти, магистерски и докторски трудови и периодични научни списанија.

Средствата за издавачка дејност се доделуваат и за авторски надомест за објавени научни трудови во научно списание и за покривање на поштенски трошоци за вршење на размена со странски научни списанија.

Член 11

За објавување на резултатите од проект се доделуваат средства доколку истите се позитивно оценети од експерти и е извршена нивна јавна презентација.

Средствата од став 1 на овој член се доделуваат за најмногу 20 печатарски табац, а доколку се работи за значаен или специфичен научен труд (речници, енциклопедии и сл.), бројот на печатарските табац може да биде и поголем.

Член 12

Средства за издавање на одбранети магистерски и докторски трудови се доделуваат за најмногу 12 печатарски табаци за еден труд.

Член 13

Средства за издавање на периодични научни списанија на установите се доделуваат до 2 броја годишно во обем до 12 печатарски табаци за еден број.

На две години се доделуваат средства на установата за издавање на еден број од списанието од став 1 на овој член, на еден од светските јазици.

Член 14

На авторите на научните трудови објавени во периодично научно списание на установата, се доделуваат средства за авторски надомест во зависност од бројот на авторските табаци.

Член 15

Средства се доделуваат за издавање на зборници на трудови од одржани научни собири, најмногу до 12 печатарски табаци за еден зборник на трудови.

Член 16

Средства се доделуваат за покривање на поштенските трошоци за вршење на размена на списанијата на установите, со списанијата на меѓународните научни институции со кои е постигната согласност за ваква размена.

Член 17

До крајот на календарската година до Министерството за наука се доставуваат по седум примероци од опечатените публикации.

II.3. Организирање на научни собири**Член 18**

На установите им се доделуваат средства за организирање на научни собири (конгреси, конференции, симпозиуми, едукативни собири, семинари, школи и други видови научни манифестации).

Член 19

Средствата од членот 18 на овој правилник се доделуваат на установата за покривање на материјални трошоци и услуги (печатење на покани и програми за научен собир, ПТТ трошоци, телефакс, закуп на сала за одржување на научен собир и сл.) и за печатење на зборници на трудови (реферати или апстракти).

Член 20

Средствата за организирање на научен собир се доделуваат според значењето на научниот собир и планираниот број на учесници од земјата и од странство.

Средства се доделуваат за најмногу 50 учесници на кои им се прифатени реферати и за нивно учество најмногу до три дена.

Член 21

По одржувањето на собирот установата доставува извештај до Министерството за наука, со спецификација на направените трошоци и два примероци од зборникот на реферати или апстракти.

II.4. Учество на научни собири во странство, студиски престој во странство и уплата на членарина**Член 22**

Средства за учество на научен собир во странство се доделуваат на лице кое е избрано во научно, наставно-

научно или соработничко звање и има прифатен реферат за презентација од организаторот на научниот собир.

Член 23

Средства за студиски престој во странство се доделуваат на лице кое е избрано во научно, наставно-научно или соработничко звање и му е прифатен студискиот престој од странската научна институција.

Член 24

Средства за уплата на членарина во меѓународна невладинна научна асоцијација се доделуваат на лице кое е избрано во научно, наставно-научно или соработничко звање, за што треба да достави доказ за членството и за уплатената членарина.

II.5. Научноистражувачка опрема и литература**Член 25**

Средства за научноистражувачка опрема се доделуваат доколку постојната научноистражувачка опрема е амортизирана, технолошки застарена или доколку се врши опремување на нова лабораторија или друга работна просторија во која се вршат научни истражувања во функција на реализација на научноистражувачката работа на установата.

Член 26

Средства за литература се доделуваат за набавка на научни, странски и домашни списанија, речници, енциклопедии и за значајни научни монографии од странски и домашни автори.

II.6. Адаптација и санација**Член 27**

Средства за адаптација и санација се доделуваат доколку објектот во кој е сместена установата е во состојба која го попречува нормалното извршување на научноистражувачките активности.

Под адаптација и санација се подразбираат одредени градежни работи (преградувања, поправка на кров, и сл.), занаетчиски работи (молерофарбарски, столарски и сл.), инсталатерски работи (интервенции на водоводна, канализациона и електрична мрежа, противпожарна заштита и сл.) и за други помали интервенции на објектот.

III КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА**Член 28**

Со договорот за реализација на годишната програма се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Министерството за наука и установата, начинот и роковите за реализација на доделените средства, наменското користење на средствата, условите под кои договорот може да биде раскинат и други прашања од интерес за реализација на годишната програма.

Член 29

Главниот истражувач на проектот од член 4 alineја 2 на овој правилник може да биде сменет доколку:

- неонаменски ги користи средствата наменети за реализација на проектот;
- не ги почитува роковите за реализација на проектот;
- не изготви завршен извештај или годишен или друг дополнителен извештај ако тоа се бара од него; и
- во други случаи кои го оневозможуваат реализирањето на проектот.

За стручното раководење со проектот е одговорен главниот истражувач на проектот, а за финансиското работење се одговорни директорот на установата и главниот истражувач.

IV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Прифатените проекти финансирани од Министерството за наука кои се во тек, ќе продолжат да се реализираат во согласност со склучените договори.

За проектите од став 1 на овој член, по нивното реализирање, носителот на проектот може да организира јавна презентација на завршниот извештај, во смисла на членот 9 од овој правилник.

Член 31

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-452
9 март 2000 година
Скопје

Министер за наука,
проф. д-р Невад Новковски, с.р.

1667.

Врз основа на член 36, а во врска со член 45 од Законот за научноистражувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96), министерот за наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат условите и критериумите под кои се доделуваат средства за поттикнување и помагање на научноистражувачката дејност.

Средствата од ставот 1 на овој член можат да се доделуваат на: универзитетите, факултетите, другите научни установи, самостојните истражувачи, друштвата за наука, трговските друштва чија основна дејност е издавање на книги.

Член 2

Средствата за поттикнување и помагање на научноистражувачката дејност се доделуваат за:

- реализација на научноистражувачки проекти;
- издавачка дејност;
- организирање на научни собири;
- учество на научни собири во странство, студиски престои во странство, студиски престои на странски научни работници во Република Македонија и објавување на научен труд во странско научно списание; и
- набавка на научноистражувачка опрема и литература;

II УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

Член 3

Средства за реализација на научноистражувачки проекти (во натамошниот текст: проекти), можат да се доделуваат на универзитетите, факултетите, другите научни установи и самостојните истражувачи (во натамошниот текст: носители на проект).

Член 4

Средствата за реализација на проекти се доделуваат врз основа на јавен конкурс, кој се објавува во јавните гласила.

Член 5

Јавниот конкурс за доделување на средства за реализација на проекти се распишува врз основа на одлуката за утврдување на бројот на проекти по научни области и дисциплини кои можат да бидат прифатени за финансирање во тековната година, донесена од министерот за наука.

II.1. Елементи на предлог-проектот и критериуми за негово оценување

Член 6

Носителите на проекти конкурираат за добивање на средства за реализирање на проект, со доставување на пријава.

Кон пријавата од ставот 1 на овој член се доставува предлог-проект.

Член 7

Основни елементи на предлог-проектот се:

- назив на носителот на проектот и одговорно лице;
- наслов на предлог-проектот;
- главен истражувач на предлог-проектот и други истражувачи (во натамошниот текст: истражувачки тим);
- научна област и потесно подрачје на предлог-проектот;
- вид на истражувањето;
- други институции-учесници во истражувањето;
- траење на предлог-проектот;
- цена на чинење на предлог-проектот;
- одлука на надлежниот орган на носителот на проектот за прифаќање на предлог-проектот;
- адреса на носителот на проектот; и
- место и датум на поднесување на пријавата.

Член 8

Во реализацијата на проектот учествуваат главен истражувач со научно, односно наставно-научно звање кој е вработен во установата која е носител на проектот, и најмалку еден истражувач со научно, наставно-научно или соработничко звање, евидентирани во регистарот на Министерството за наука.

Средства не се доделуваат за проект доколку главниот истражувач бил главен истражувач на проект кој е негативно оценет или не доставил годишен или завршен извештај.

Член 9

Предлог-проектот се оценува врз основа на следните критериуми:

- релевантност на проектот во однос на утврдените цели;
- оригиналност на содржината на истражувањето и очекуваниот резултат;
- исполнетост на условите за реализација на проектот:
 - а) научната компетентност (квалитет и референци) на истражувачкиот тим;
 - б) применливоста на методологиите;
 - в) организираноста и расположивата инфраструктура за изведување на проектот;
 - г) вклученост и оспособување на млади научноистражувачки кадри;
- реалност на планираното време за изведување на проектот;
- реалност на планираните финансиски средства за изведување на проектот;

- можности за примена на резултатите од истражувањето; и
- меѓународна димензија на проектот (потреба, интерес и можност за користење меѓународна научна соработка).

Член 10

Оценувањето на предлог-проектите се врши по пат на анонимна оценка од страна на најмалку двајца експерти ангажирани од Министерството за наука.

Оценувањето од ставот 1 на овој член се врши врз основа на критериумите од членот 9 на овој правилник.

Член 11

Учесник кој е предвиден за главен истражувач или истражувач во предлог-проект кој е предмет на оценување или кој е вработен во институцијата која е носител на предлог-проектот, не може да биде избран за експерт за оценување на истиот предлог-проект.

Член 12

Оценката на експертот се движи од 1 до 5 и тоа за следните елементи - критериуми:

- придонес во продлабочувањето и проширувањето на обемот на научните знаења;
- оригиналност на целите и содржината на истражувањето;
- веројатност во постигнување на очекуваните резултати;
- компетентност на главниот истражувач;
- оценка на предложениот истражувачки тим по компетентност, број и професионална насоченост;
- придонес во оспособувањето на млади научноистражувачки кадри;
- релевантност и конкурентност на проектот за меѓународна соработка;
- веројатност за примена на резултатите во практиката;
- исполнетост на материјално-техничките услови за реализација на проектот;
- реалност на планираното време за реализација на проектот; и
- реалност на финансиските средства за реализација на проектот.

За доделените оценки експертот дава писмено објаснување.

II.2. Доделување на средства за финансирање на прифатени проекти

Член 13

Пријавените предлог-проекти на јавниот конкурс, по завршувањето на постапката за нивно експертско оценување, се рангираат според висината на добиените просечни експертски оценки.

Член 14

Средства се доделуваат за финансирање на оние проекти кои добиле највисока оценка на ранг-листата, а во рамките на утврдениот број на проекти по научни области и дисциплини, предвидени со одлуката од член 5 на овој правилник.

Член 15

За доделените средства за проектите од член 14 на овој правилник, се склучува договор помеѓу Министерството за наука, носителот на проектот и главниот истражувач на проектот.

Договорот од ставот 1 на овој член се склучува со важност до 3 години.

Член 16

Средствата кои се доделуваат за финансирање на проектите се наменети за покривање на трошоците за

потрошена енергија, материјали и сировини, патни трошоци, дневници, теренски додатоци и други надоместоци, надоместоци за ангажирање на експерти, производни услуги, непроизводни услуги (информатички услуги, ПТТ-услуги, преводи и сл.), одржување на опрема, набавка на литература и други трошоци кои се во функција на реализација на проектот.

За непроизводните услуги од ставот 2 на овој член, носителот на проектот може да користи средства најмногу во висина до 25% од вкупните средства наменети за реализација на проектот.

II.3. Осценување на резултатите на проектот

Член 17

Оценувањето на резултатите на проектот се врши на завршниот извештај од страна на најмалку двајца експерти ангажирани од Министерството за наука.

Во текот на реализацијата на проектот може да се побара годишен или друг дополнителен извештај на кој се врши оценување.

Завршниот извештај се изготвува и доставува од страна на носителот на проектот до Министерството за наука во рок од 3 месеци од завршувањето на финансирањето на проектот, заедно со одлуката за негово прифаќање која е донесена од надлежниот орган на носителот на проектот.

Член 18

Во рок од 30 дена од денот на завршувањето на постапката за експертско оценување на завршниот извештај, се врши јавна презентација на резултатите од проектот, организирана од страна на Министерството за наука и носителот на проектот.

На јавната презентација, покрај главниот истражувач и членовите на истражувачкиот тим, присуствуваат и раководниот орган на носителот на проектот, експертите кои го вршеле оценувањето на завршниот извештај, претставници од Министерството за наука, а може да присуствуваат и наставно-научни работници од соодветната област и други заинтересирани институции и лица.

III. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Член 19

Средствата за издавачка дејност се доделуваат за финансирање на дел од печатарските трошоци за издавање на научни книги, научни списанија, годишни зборници на факултетите (во натамошниот текст: научни трудови).

III. 1. Научни книги

Член 20

Под научна книга во смисла на овој правилник се подразбира:

- труд кој содржи резултати од изворни научни истражувања или преглед на научни истражувања со нови заклучоци од интерес за науката, како и научна граѓа со критички преглед и оригинална научна синтеза (научна монографија);

- труд од референтен карактер кој има посебно значење за науката (научно-документарен, историски, терминологички речник, ретроспективна библиографија за одредени научни дисциплини и сл.); и

- значајни научни трудови од домашни и странски автори.

Научните книги треба да ги исполнуваат библиографските стандарди.

Член 21*

Средствата за финансирање на научните книги, се доделуваат по пат на јавен конкурс, кој се објавува во јавните гласила.

Право да конкурираат за средствата од став 1 на овој член имаат: универзитетите, факултетите, другите научни установи, самостојните истражувачи, трговските друштва чија основна дејност е издавање на книги и друштвата за наука (во натамошниот текст: издавачи).

Член 22

Издавачот, кој се пријавува за добивање средства за издавање на научна книга доставува:

1. Пријава со следните податоци:
 - издавач (жиро сметка, даночен број и банка депонент);
 - автор на трудот, степен на школска подготовка, научно, односно наставно-научно звање;
 - научна област во која работи авторот;
 - матична институција на авторот;
 - наслов на трудот;
 - број на печатарски табаци;
 - број на илустрации;
 - предвидена техника на печатење;
 - тираж;
 - план на приходи;
 - спецификација на трошоци; и
 - датум на издавање.

Трговското друштво од членот 21 став 2 на овој правилник, кон пријавата доставува доказ за својата основна дејност од уписот во судскиот регистар.

2. Одлука дека надлежниот орган на издавачот го одобрил издавањето на книгата.

3. Податоци за рецензентите:

- име и презиме;
- звање и степен на стручна подготовка;
- матична установа; и
- научна област во која работи.

4. Две рецензии од двајца доктори на науки со оценки за:

- значење на предметот кој се обработува во трудот;
- оригиналноста на трудот со проценка за придонесот врз развојот на научната мисла;
- други трудови за ист или сроден предмет со компаративна оценка на квалитетот;
- структурна композиција на трудот;
- претпоставен интерес на научната и другата јавност за која е трудот наменет;
- резиме на трудот; и
- препорака за печатење.

5. Про-фактура односно фактура за висината на печатарските трошоци.

Издавачите ги избираат рецензентите од редот на научни кадри кои имаат докторат на науки или научно, односно наставно-научно звање.

Во постапката за одобрување средства за научни книги Министерството за наука може да прибавува мислења и оценки и од други рецензенти.

III.2. Научни списанија**Член 23**

Средства се доделуваат за научни списанија кои по својот статус, содржина и улога вршат функција на главно списание во определена научна дисциплина, односно на уште едно научно списание во иста научна дисциплина, доколку се утврди дека само со едно главно списание не е можно да се задоволат потребите за објавување на научните прилози.

Член 24

Научното списание за кое се доделуваат средства е потребно да ги исполнува следните услови

- да објавува научни прилози на автори од територијата на Република Македонија; и
- составот на уредништвото на научното списание да го сочинуваат истакнати научни работници од Република Македонија.

Член 25

Доделување на средства во финансирањето на дел од печатарските трошоци на научните списанија се врши по пат на јавен конкурс кој се објавува во јавните гласила.

Кон пријавата издавачот доставува одлука од надлежниот орган за издавање на списанието и профактура односно фактура за висината на печатарските трошоци.

III.3. Годишни зборници на факултетите**Член 26**

Средства се доделуваат за финансирањето на дел од печатарските трошоци на годишните зборници на факултетите преку јавен конкурс кој се објавува во јавните гласила.

Член 27

Кон пријавата за конкурирање факултетот доставува одлука од надлежниот орган и профактура односно фактура за висината на печатарските трошоци.

III.4. Доделување на средства за научни трудови**Член 28**

За прифатените научни трудови се склучува договор со издавачот.

Член 29

Средства за финансирањето на дел од печатарските трошоци на научните трудови се доделуваат за:

- научни книги, до 12 печатарски табаци за една книга;
- научни списанија, до 10 печатарски табаци и тоа за еден број годишно; и
- годишни зборници, до 10 печатарски табаци за едно годишно издание.

IV. Организирање на научни собири**Член 30**

Средства за организирање на научни собири се доделуваат на универзитетите, факултетите, другите научни установи и друштвата за наука, врз основа на јавен конкурс.

Член 31

Средствата за организирање на научен собир се доделуваат за материјални трошоци и услуги (печатење на покани и програми за научен собир, ППТ трошоци, телефакс и сл.) и за печатење на зборник на трудови.

Член 32

Средства за организирање на научен собир се доделуваат врз основа на пријава поднесена од организаторот на научниот собир.

Пријавата за доделување на средства содржи и образложение за карактерот на научниот собир, планираниот број на учесници, број на реферати, како и пресметка на потребните средства за одржување на научниот собир.

Кон пријавата се приложува следната документација:

- одлука од надлежниот орган на организаторот за потребата од одржување на научниот собир;

- одлука за печатење за зборникот на трудови од научниот собир;
- програма за работа и број на учесници на научниот собир.

Член 33

Организаторот го известува Министерството за наука за промените што ќе настанат во врска со организирањето и одржувањето на научниот собир и доставува извештај, со спецификација на направените трошоци и два примероци од зборникот на трудови.

Член 34

Средствата за организирање на научни собири се доделуваат според бројот на учесниците на собирот и расположивите средства на Министерството за наука во тековната година.

V. УЧЕСТВО НА НАУЧНИ СОБИРИ ВО СТРАНСТВО, СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО, УПЛАТА НА ЧЛЕНАРИНИ ВО МЕЃУНАРОДНИ НЕВЛАДИНИ АСОЦИЈАЦИИ, СТУДИСКИ ПРЕСТОИ НА СТРАНСКИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ ВО СТРАНСКО НАУЧНО СПИСАНИЕ

Член 35

Средства за учество на научни собири во странство, студиски престои во странство, уплата на членарини во меѓународни невладини асоцијации, делегирање на претставници во управни тела во странски асоцијации, студиски престои на странски научни работници и за објавување на научни трудови во странско научно списание може да се доделуваат на универзитетите, факултетите, другите научни установи, самостојните истражувачи и друштвата за наука, врз основа на јавен конкурс, кој се објавува во јавните гласила.

V.1. Учество на научни собири во странство

Член 36

Средствата за учество на научни собири во странство се доделуваат под следните услови:

- корисникот на средства да биде избран во научно, наставно-научно или соработничко звање, односно да има докторат, магистратура или специјализација и да се води во регистрот на научноистражувачки кадарни во Министерството за наука;
- трудот (рефератот) да биде прифатен за презентација од организаторот на научниот собир за усмена или постер презентација (писмен доказ);
- согласност за учество на научниот собир од институцијата каде е вработен кандидатот;
- во последните пет години да има објавено најмалку еден труд во домашно или странско списание или зборник од научен собир;
- документ-потврда за висината на патните трошоци;
- документ за висината на котизацијата;
- апстракт од научниот труд (рефератот); и
- молба од корисникот на средствата.

Член 37

Средствата за учество на научен собир во странство се доделуваат на институцијата која е подносител на пријавата за користење на средства, но најмногу до пет лица на светски научен собир, односно до три лица на европски или балкански научен собир.

Средствата за учество на научен собир во странство се доделуваат за патни и дневни трошоци и уплата за котизација.

V.2. Студиски престои во странство

Член 38

Средствата за студиски престои во странство се доделуваат под следните услови:

- корисникот на средства да биде избран во научно, наставно-научно или соработничко звање, односно да има докторат, магистратура или специјализација и да се води во регистрот на научно истражувачки кадри во Министерството за наука;
- да е изготвена програма за обавување на студискиот престој;
- корисникот да биде прифатен за студиски престој од институцијата каде ќе престојува (писмен доказ);
- согласност за студиски престој од институцијата каде е вработен кандидатот;
- документ - потврда за висината на патните трошоци; и
- молба од корисникот.

Член 39

Средствата за студиски престој во странство се доделуваат на институцијата која е подносител на пријавата за користење на средства.

Средствата за студиски престој во странство се доделуваат за покривање на дел од патните трошоци.

V.3. Студиски престои на странски научни работници во Република Македонија

Член 40

На универзитетите и факултетите им се доделуваат средства за студиски престои на странски научни работници заради одржување на предавање или реализација на меѓународен проект.

Средствата од став 1 на овој член се доделуваат на институцијата во која ќе престојува странскиот научен работник, врз основа на пријава, документ за хотелско сместување и образложение за потребата од престојот.

V.4. Објавување на научен труд во меѓународни научни списанија

Член 41

За објавување на научен труд во меѓународно научно списание се доделуваат средства доколку истиот е прифатен од издавачот на списанието.

Средствата од став 1 на овој член се доделуваат на институцијата каде е вработен авторот на трудот, врз основа на доставена пријава и соодветна документација (фактура, уплатница и сл.)

VI. НАБАВКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ОПРЕМА И ЛИТЕРАТУРА

Член 42

Средства за набавка на научноистражувачка опрема и литература се доделуваат на универзитетите, факултетите, другите научни установи и самостојните истражувачи, врз основа на јавен конкурс, кој се објавува во јавните гласила.

Под научноистражувачка опрема се подразбира научноистражувачката опрема која е во функција на научноистражувачката работа.

Под научноистражувачка литература се подразбира странска научна периодика која е во функција на научноистражувачката работа.

Член 43

Средствата за набавка на научноистражувачка опрема и литература се доделуваат на корисници кои имаат проект за кој се доделени средства за финансирање од Министерството за наука.

Средствата од ставот 1 на овој член се доделуваат во согласност со расположивите финансиски средства на Министерството за наука.

Член 44

Кон пријавата за доделување на средства за набавка на научноистражувачка опрема корисникот поднесува одлука од надлежниот орган на институцијата, про-фактура за цената на опремата, список на опремата и образложение за потребата и функциите на истата.

Член 45

Кон пријавата за доделување на средства за набавка на странска научноистражувачка литература се поднесува про-фактура за висината на цената, список на насловите и образложение за потребата од нејзината набавка.

VII КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА

Член 46

Одобрените средства за научните трудови се преведуваат на издавачот по излегувањето од печат и доставувањето на седум примероци од трудот до Министерството за наука.

Доколку издавачот не достави седум примероци од книгата во рок од шест месеци од денот на склучувањето на договорот со Министерството за наука, договорот се раскинува.

Член 47

Средствата кои се доделени во согласност со овој правилник можат да се сопрат или да се повратат, а склучениот договор да се раскине, доколку се утврди дека нивното користење не е наменско или постојат други причини кои го оневозможуваат реализирањето на договорот.

Член 48

Главниот истражувач од член 8 став 1 на овој правилник може да биде сменет доколку:

- ненаменски ги користи средствата наменети за реализацијата на проектот;
- не ги почитува роковите за реализација на проектот, утврдени во договорот;
- не изготви завршен извештај и годишен или друг дополнителен извештај ако тоа се побара од него; и
- во други случаи кои го оневозможуваат реализирањето на проектот.

За стручно раководење со проектот е одговорен главниот истражувач на проектот, а за финансиското работење е одговорен главниот истражувач и работниот орган на носителот на проектот.

VIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Прифатените проекти финансирани од Министерството за наука кои се во тек, ќе продолжат да се реализираат во согласност со склучените договори.

За проектите од став 1 на овој член, по нивното реализирање, носителот на проектот може да организира јавна презентација на завршниот извештај, во смисла на членот 18 од овој правилник.

Член 50

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-537
9 март 2000 година
Скопје

Министер за наука,
проф. д-р Ненад Новковски, с.р.

1668.

Врз основа на член 80 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Дорломбос – Општина Куклиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1447/1
22 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник. Горѓи Лазески, с.р.

1669.

Врз основа на член 80 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Мемешли – Општина Куклиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1448/1
22 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник. Горѓи Лазески, с.р.

1670.

Врз основа на член 80 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Фурка – Општина Стар Дојран.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1449/1
22 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник. Горѓи Лазески, с.р.

1671.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Гопчели – Општина Стар Дојран.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1450/1
22 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник. Горѓи Лазески, с.р.

1672.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Куртамзали – Општина Стар Дојран.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1451/1
22 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник. Горѓи Лазески, с.р.

1673.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Лаки – Општина Винаца.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1452/1
22 март 2000 година
Скопје

Директор,
дипл. правник. Горѓи Лазески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ

Пред овој суд по предлог на доверителот е Ратка Темелковска од Скопје, бул „АВНОЈ“ бр 58/12 се води извршна постапка против должникот Георги Георгиевски за наплата на парично побарување од 461 651,00 денари со камата Средство за извршување е продажба на 1/2 идеален дел од станот на бул „АВНОЈ“ бр 28/15

За привремен застапник на должникот се назначува Стево Меноски адвокат од Скопје. Привремениот застапник ќе го застапува должникот во постапката се додека должникот лично или лице овластено од него како полномошник се јави во судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, И бр 850/95
(11106)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Во просториите на Основниот суд Скопје II-Скопје кат I. сала број 5, на ден 19 04 2000 година, во 11,30 часот ќе се одржи рочиште за продажба на стан кој се наоѓа на ул. „Коце Металец“ бр.9-2/8 со површина од 52,75 и гаража со површина од 15 м2 на истата адреса во Скопје, кои се заедничка сопственост на предлагачите Стојановски Горѓи, Стојановски Ацо. Коцеска Билјана, Стојановска Станојка и на противникот Стојановски Методи секој на по 1/5 идеална од станот по пат на јавно и усно наддавање

Пазараната вредност на станот на горенаведената адреса изнесува 36 145,00 германски марки додека вредноста на гаражата на истата адреса изнесува 4.481,00 германски марки, во противвредност во денари, последен курс на марката на денот на продажбата кој го одредува Народна банка на РМ, како почетна цена за јавно наддавање

Сите заинтересирани правни и физички лица должни се до денот на закажаната продажба на име гаранција да депонираат на име судски депозит износ од 10% од утврдената почетна цена за лицитација.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ВПП бр 154/98
(11096)

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје поднесена е тужба за развод на брак по тужбата на тужителот Цамиќ Сабахко од с.Долно Коњаре, Скопско, против тужената Цамиќ Есма со непозната адреса на живеење

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје со решение бр 3006-307 од 13 2000 година е поставен привремен старател адвокатот Весна Младеновиќ од Скопје, ЛПЦ Мавровска Јамела II 3 кат, локал 7, кој старател

ќе се грижи за интересите на тужената во постапката

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот. Во спротивно, нејзините интереси во постапката ќе ги застапува поставениот привремен старател.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје VIII П бр 268/00 (11101)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес се води парнична постапка по тужбата на тужителот Љатифова Џеврис од с Г Јаболчиште, против тужениот Љатифов Исмаил од с Г Јаболчиште, сега со непознато место на живеење.

За привремен застапник на тужениот е определена Билјана Јачева, стручен соработник во Основниот суд во Велес. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник, се додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот односно се додека Органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П бр 96/2000 (11784)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Азизи Сефедин од с Добридол, против тужената Азизи род Франсуа Фабијан Вероник од Минхен-Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави адреса и да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно по истекот на рокот од 30 дена судот по службена должност во постапката ќе ја постави привремен застапник.

За привремен застапник ќе биде поставен Димоски Ђобан, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П бр 168/2000 (11121)

Пред Основниот суд во Гостивар во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Велији Санме од с Србиново, против тужениот Таири Шукри с Черане, со непозната адреса на живеење во странство.

На тужениот му се поставува привремен застапник лице Елеса Алију, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави во овој суд односно додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П бр 848/99 (11123)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Асани Барам од с Речане, Гостиварско, против тужената Манушаке Асани од град Елбасан-република Албанија, со непозната адреса.

Се повикува тужената или било кое друго лице во рок од 30 дена да се јави во судот и да достави точна адреса. Доколку во рок од 30 дена не се јави, ниту пак назначи свој полномошник, судот за привремен застапник ќе го постави Ђобан Димоски, стручен соработник при овој суд којшто оваа постапка ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзин полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П бр 935/99 (11231)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци е заведен спор за наплата на долг помеѓу ПТП "Угор Комерц" Кавадарци и ПТУП "Нико Транс експорт" Кавадарци под СС бр 306/97.

Бидејќи законскиот застапник на тужениот се наоѓа во странство со непозната адреса, судот му назначи привремен застапник, дипломиран правник Родна Арангелова, која ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на истиот доколку законскиот застапник во рок од 30 дена не се јави во Основниот суд или не назначи негов полномошник.

Од Основниот суд во Кавадарци, СС бр 306/97.

(11227)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Небојша Шакировски од Куманово ул "Никола Тесла" бр 37, против тужениот Михриџан Садик Шакировска од Скопје, сега на привремена работа во СР Германија со непозната адреса.

За привремен застапник на тужениот му се поставува адвокатот Светлана Спасовска од Куманово се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Куманово, Х П бр 340/2000

(11041)

Пред Основниот суд во Куманово е поднесена тужба за сопственост на недвижен имот од тужителката Трајанка Стојановска од Куманово, ул "Железничка" бр 13, против тужените Славка Цветковска од Куманово и Гордана Гаревска од Куманово ул "Лесковачка" 1 Верка Пешевска, Стефан Пешевски и Маргарита Пешевска од Белград, со непозната адреса на живеење.

На тужените за привремен застапник им се назначува Чедомир Атанасовиќ, адвокат од Куманово. Застапникот ќе ги застапува тужените во постапката се додека тие или нивни полномошник не се појават во судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VII П бр 327/2000

ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО

Пред Основниот суд во Крушево се води оставинска постапка за покојниот Бацарија Андон Димитар пензионер од Крушево, роден 14.08.1923 година во Крушево, државјанин на Р.Македонија, умрел 13.02.2000 година во Прилеп, со место на живеење во Крушево на ул "Мише Ефтим" бр 7.

Покојниот има оставено недвижен и подвижен имот.

Во смртovníцата доставена во судот не постојат имиња на наследници кои полагаат право на наследство затоа што истите не се познати.

Овој суд објавува оглас со кој се бара во рок од 1 /една/ година од објавувањето на огласот во овој суд да се јават лицата кои што полагаат право на наследство на покојниот како и да се јават лица кои што знаат кој се наследници на покојниот.

Од Основниот суд во Крушево, О бр 3 2000 (11122)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Во Основниот суд во Струмица се води постапка за предавање на владение по тужбата на тужителот Република Македонија против тужениот Андреев Паше од с. Владеви, сега со непозната адреса во Франција.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде назначен привремен застапник и тоа лицето Катамерникова Цона, стручен соработник при Основниот суд во Струмица, која ќе ги застапува интересите на тужениот се до неговото појавување во судот или до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П бр 1259/99

(11229)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнење на договор по тужбата на тужителот Лјатифи Лјатиф од с. Желино, и Таири Кевсер од с. Желино, сега со непозната адреса во Германија, против тужените Таири Шасице, Орјана Исмије и Феризат и Дрита, сите од с. Желино, сега со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужената во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот ја достави нејзината адреса, или одреди свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот до правосилното окончување на постапката, доколку во одредениот рок не го стори тоа судот преку ЦСР-Тетово, ќе бара поставување на привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П бр 1044/99 (11120)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Соња Николовска од Штип, против Перо Николовски од Скопје, со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот да постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен застапник до окончувањето на спорот.

Од Основниот суд во Штип, П бр 1055/99 (11224)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд е победена граѓанска постапка, за развод на брак по тужба на тужителот Марин Дуковски од Скопје, против тужената Марија Дуковска од Скопје, согласно член 41 од Законот за семејство. Тужената Дуковска Марија е со непозната адреса на живеење и истага нема полномошник во постапката.

Се повикува тужената во рок од 30 дена, од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во судот или да ги постави полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката, а во спротивно интересите на тужената ќе ги застапува привремениот застапник Маријан Трајковски, адвокат од Скопје, бул. "Кузман Јосифовски-Питу" бр. 22 док. 8, се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П бр 3592/98.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр 104/2000, на регистарска влошка бр 005161, ја запиша во трговскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно трговско друштво "БЕ-

ГОН-ОХРИД" Акционерско друштво Охрид, бул. "Туристичка" бб, Охрид.

Му престанува овластувањето за застапување и се брише од трговскиот регистар лицето Смакоски Мирко.

Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот промет е м-р Миле Веданоски - генерален директор.

Од Основниот суд во Битола

(11653)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2228/99, на регистарска влошка бр. 008384, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, услуги, трговија и угостителство "ДТ-ВЕЉАН" Весна Вељановска ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Питу Гули" бр. 35, Охрид.

Основач е Весна Вељановска од Охрид.

Дејности: 17.71, 17.72, 28.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.23, 45.45, 50.30/2, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30, 55.3042, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 93.05, 93.1, 93.02, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, работи на посредување во надворешно трговскиот промет, изведување градежни работи во странство, изведување на инсталаторски работи во странство, туристичко посредување во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања, а одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Управител на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Весна Вељановска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2228/99.

(2238)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3844/99, на регистарска влошка бр. 010012, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги Цена Маговска "АЛ-МАТ" увоз-извоз ДООЕЛ, ул. "Довлешки" бр. 60-а, Битола.

Дејности: 15.86, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 45.31, 45.34, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.46, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.48, 52.62, 55.30/1, 60.22, 60.24, 72.30, 74.12, 74.14, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Цена Матовска, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главнина изнесува 5.100 ДЕМ.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3844/99.

(2239)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3829/99, на регистарска влошка бр. 010099977-6-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец за трговија на мало Роберт Димитрија Талевски, „БАСАР-КОМПАНИ“ ТП с. Д. Оризари, Битола.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Роберт Талевски, овластен потписник во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3829/99.

(2240)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3955/99, на регистарска влошка бр. 010117, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД Производно, трговско и услужно друштво Фаџил Мевмедоски и др. „МЕВМЕДОСКИ“ увоз-извоз с. Подгорци, Лабуништа.

Дејности: 15.86, 20.10/1, 02.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.41, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.13, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 71.10, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, застапување и посредување во прометот на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полна овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот и солидарно со сите други содружници.

Управител е Фаџил Мевмедоски, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3955/99.

(2241)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3933/99, на регистарска влошка бр. 010095, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и услуги Сашо „ЈАСА ПРОМЕТ“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Иво Лола Рибар“ 23, Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, 74.12, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/2, надворешна трговија со пре-

хранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Сашо Поповски, управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3933/99.

(2242)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2298/99, на регистарска влошка бр. 008454, го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ на Трговско друштво за преработка, трговија и услуги Земјоделска аптека „БЕСА“ Имет Зибџа ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Далјани“ бр. 12, Струга.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.22, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.54, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30/1, 01.11, 01.11/1, 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.31, 71.34, 74.81, 74.83, 74.84, 93.05.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Имет Зибџа, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2298/99.

(2243)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3897/99, на регистарска влошка бр. 010058, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија „ЈАНИКЕВИК“ Ненад увоз-извоз ДООЕЛ ул. „4-ти Јули“ бр. 186-3/3, Кичево.

Единствен осдружник во друштвото е Ненад Јаникевиќ од Кичево.

Основна главница која ја вложува основачот во друштвото изнесува 5000 ДЕМ во предмети по процена на овластен судски проценител.

Дејности: 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/5, 71.10, 71.40, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, туристичко - угостителски услуги, сообраќајно - агенциски услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ненад Јаникевиќ,

управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3897/99.
(2244)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3633/99, на регистарска влошка бр. 009797, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавно трговско друштво за трговија, услуги и производство, Снежана и Александра „САНДРА 99“ увоз-извоз ЈТД ул. „Петар Ацев“ ба, Прилеп.

Основачи: Александра Грозоска, Снежана Тошеска, Прилеп.

Дејности: 01.11/1, 22.25, 51.17, 51.47, 52.27, 52.74, 02.01, 25.12, 51.18, 51.51, 52.32, 55.11, 15.11, 25.22, 51.19, 51.52, 52.33, 55.12, 15.13, 26.13/1, 51.21, 51.53, 52.41, 55.30/1, 15.33, 26.40, 51.22, 51.54, 52.42, 55.30/2, 15.41, 26.52, 51.23, 51.55, 52.43, 55.40, 15.51, 26.70, 51.24, 51.56, 52.44, 60.21, 15.81, 45.21/1, 51.25, 51.57, 52.44/1, 60.22, 15.82, 45.21/2, 51.31, 51.61, 52.44/2, 60.23, 15.84, 50.10, 51.32, 51.62, 52.44/3, 60.24, 15.85, 50.20, 51.33, 51.63, 52.44/4, 63.12, 15.93, 50.30/1, 51.34, 51.64, 52.45, 63.21, 15.98/2, 50.30/2, 51.35, 51.65, 52.46, 63.30, 16.00/1, 50.30/3, 51.36, 51.66, 52.47, 50.50, 16.00/2, 50.40/1, 51.37, 51.70, 52.48, 65.12/3, 17.11, 50.40/2, 51.38, 52.11, 52.50, 65.23, 17.21, 50.40/3, 51.39, 52.12, 52.61, 71.10, 17.40, 50.40/4, 51.41, 52.21, 52.62, 74.12, 18.22, 51.11, 51.42, 52.22, 52.63, 74.20/2, 20.10, 51.12, 51.43, 52.23, 52.7, 74.20/3, 20.20, 51.13, 51.44, 52.2, 52.72/1, 74.40, 20.30, 51.14, 51.45, 52.25, 52.72/2, 74.84, 20.40, 51.15, 51.46, 52.26, 52.73, 74.20/5, 22.22, 51.16, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски со целиот свој имот, со полна одговорност.

Кирил Грозоски, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3633/99.
(2245)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3903/99, на регистарска влошка, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги „ПСВ“ увоз-извоз Весна Секуловска ДООЕЛ, ул. „Девејани“ бр. 9-а, Битола.

Основач: Весна Секуловска од Битола.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.2141, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.32, 71.33, 73.10/1, 73.10/2, 74.14,

74.20/2, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3903/99.
(2246)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3898/99, на регистарска влошка бр. 01010059, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство, услуги, превоз и трговија „ИВЕКС-КОМПАНИ“ Елизабета и др. увоз-извоз, ДОО, ул. „Влашки пат“ бр. 14, Кичево.

Содружници на друштвото се: Никодиноска Елизабета и Никодиноски Симе, двајцата од Кичево.

Основна главница која основачите ја вложуваат во друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител, за двајцата содружници.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 20.10/1, 20.50, 20.40, 21.51, 21.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.12, 28.52, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, отстапување на инвестициони работи во странство, преземање на инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со соседните земји, туристичко-угостителски услуги, сообраќајно агенциски услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Никодиноска Елизабета, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3898/99.
(2247)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3920/99, на регистарска влошка бр. 010081, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Производно, трговско, транспортно и услужно друштво Мејдиноски Медија „ЕМ-КОМЕРЦ“ увоз-извоз ДООЕЛ, Лабуништа.

Дејности: 15.86, 15.89, 15.98, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.16, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21,

60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 71.10, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, респорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, застапување во прометот на стоки и патници

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Меѓународни Медија, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности

Основната главнина на друштвото изнесува 5 100 ДЕМ или 158 100,00 ден во предмети према извештај на вешто лице, проценител

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3920/99.
(2248)

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 3921/99, на регистарска влошка бр. 010082, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија на големо и мало, превоз, такси превоз и услуги, Мукадес „ХЕПН 2000“, увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Абас Емин“ бр. 198, Охрид.

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 01.11, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.40, 01.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.49, 52.62, 52.63, 55.30/2, 51.70, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, продажба на стоки од слободни царински продавници, респорт, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Мукадес Шаре, управител без ограничувања

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3921/99.
(2249)

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 2747/99, на регистарска влошка бр. 008903, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало со увоз-извоз; Бектеши Мицарет „НЕТИ-КОМЕРЦ“ ДООЕЛ, ул. „Владо Малески“ бр. 14а, Струга.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.19, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12,

55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 15.32, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 52.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 17.11, 17.12, 17.17, 17.21, 16.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 25.21, 25.22, 2.523, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 26.82/2, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.73, 28.74, 28.75, 35.12, 50.40/4, 31.50, 31.62, 32.10, 36.15, 35.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Трговското друштво во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Основач: Бектеши Мицарет од Струга, со основачки влог од 5300 ДМ во основни средства согласно извештај од овластен судски проценител.

Бектеши Вулнет, управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 2747/99.
(2250)

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 3828/99, на регистарска влошка бр. 009997, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за трговија и услуги Спортски сојуз Струга „СОФКА“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Владо Малески“ бб, Струга.

Основање трговско друштво со ограничена одговорност со фирма: Трговско друштво за трговија и услуги Спортски сојуз Струга „СОФКА“ Увоз-извоз ДООЕЛ, Струга.

Основна главнина: 5150,00 ДЕМ, во денарска прогивредност од 159.560,00 денари спрема проценката на овластен проценител во предмет.

Дејности: 01.41/2, 01.42, 01.50, 02.01, 05.01, 05.02, 22.12, 22.13, 22.15, 22.22, 35.12, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/4, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.21, 63.11, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 71.40, 72.10, 74.11, 74.12, 74.30, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 75.13, 80.41, 80.42, 91.33, 92.31/2, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на посредување во надворешно-трговскиот промет, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Р. Македонија, меѓународна шпедиција и угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Чуркоски Горѓи, управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3828/99.
(2251)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2740/99, на регистарска влошка бр. 008896, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија на големо и мало „ХИЛАРИ“ Роза Котевска и др. ДОО увоз-извоз, с. Олевени, општина Бистрица.

Основачи: Котевска Роза и Котевски Драги од с. Барешани, општина Бистрица.

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.41, 15.81, 15.98, 50.30, 51.11, 51.21, 51.23, 51.31, 51.43, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.60, 52.62, 55.30, 55.40, 55.51, 60.22, 60.24, 63.12, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, за обврските во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Котевска Роза, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2740/99.

(2252)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3812/99, на регистарска влошка бр. 009976, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, угостителство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз „ИМИЦ КОМПАНИ“ Сашо Кузески, ДООЕЛ, ул. „11-ти Септември“ бр. 76/11, Кичево.

Основач: Сашо Кузески од Кичево.

Дејности: 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.63, 55.40, 55.51, 55.30/2, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.11, 74.20, 80.41, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, посредување, застапување, претставништва, консигнации, реекспорт, меѓународен транспорт, шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

За управител се именува Сашо Кузески, основач на друштвото.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3812/99.

(2253)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3610/99, на регистарска влошка бр. 009774, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, меѓународен транспорт и трговија на Славе Стојаноски „СЛАВО ТРАНС“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Ристе Ристески Ричко“ бр. 38, Прилеп.

Основач: Славе Стојаноски, со основачки влог од денарска противвредност од 6.000 ДЕМ во основни средства според проценката на овластен проценител, бр. 260.

Дејности: 01.11/4, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 22.25, 24.16, 24.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.66, 26.70, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05, 74.20/5, 52.74, откуп на лековити билки и шумски плодови, пчеларство, мелење на житарици, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Трговското друштво има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на Друштвото и во надворешно-трговскиот промет е Славе Стојаноски, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3610/99.

(2254)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3825/99, на регистарска влошка бр. 009989, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Транспортно, трговско, градежно и услужно друштво, Гзим Тела „ЕДИ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „НА“ бр. 139, Струга.

Содружник – основач: Гзим Тела од Струга.

Главница: 5.000 ДЕМ во предмети по проценка.

Дејности: 15.52, 15.84, 20.30, 27.35, 28.11, 28.12, 28.75, 45.21, 45.25, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.11, 52.12, 15.81, 52.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.56, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.32, 72.60, 74.20/3, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Гзим Тела, управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3825/99.

(2255)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3802/99, на регистарска влошка бр. 009966, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за трговија, услуги и угостителство „ЛИНДИ“ Веби Сулејмани, ДООЕЛ увоз-извоз, с. Радолишта, Струга.

Основач: Веби Сулејмани од с. Радолишта, Струга.

Дејности: 50.30/2, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.25, 52.24, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, туристичко посредување во странство, меѓународен транспорт на стока и патници, работи на посредување во надворешно-тргов-

скиот промет, изведување градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања, а одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Управител на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Веби Сулејмани.

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3802/99.

(2258)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3882/99, на регистарска влошка бр. 01010048, го запиша во трговскиот регистар основањето ДОО на Трговско друштво за угостителство и трговија, Мујоски Горан „ГРАЦИЈА“ ДОО, ул. „Никола Карев“ бр. 6/5, Охрид

Основачи – содружници: Мујоски Горан од Охрид, кој вложува 155.000,00 ден. во предмети по извештај од проценител и Мујоски Перо од Охрид, кој вложува 46.500,00 ден. во предмети по извештај од проценител.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.27, 52.48, 52.37, 52.26, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.98, 51.21, 60.23, 63.23, 63.12, 52.26, 50.30/2, 51.32, 51.33, 60.24, 60.22, 55.11, 55.12, 50.40, 55.30, 55.23, 55.40, 51.36, 55.30, 60.23, 60.21, 15.32, 50.20, 25.22, 25.21, 25.23, 25.24, 27.42, 01.41, 72.40, 50.30, 71.10, 71.21, 74.12, 72.20, 72.10, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 50.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна шпедиција, продажба на стока од слободни царински продавници, продажба на стока од консигнациони складови на странски стоки, продавање и застапување во промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт со стоки и патници во воздушниот и патничкиот сообраќај.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања.

Трговското друштво во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото е Мујоски Горан, управител

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3882/99.

(2259)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3686/99, на регистарска влошка бр. 009850, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги, Горшеска Даниела, „КРОС“ ДООЕЛ, ул. „Момчило Јорданоски“ бр. 12, Охрид.

Основач – овластен потписник е Горшеска Даниела од Охрид.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.12/3, 04.41/2, 05.02, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 18.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.93, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 22.11, 22.12, 22.13, 26.51, 26.52, 26.53, 29.60, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63,

52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/1, 65.12/2, 65.12/3, 70.31, 72.30, 72.50, 74.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски физички и правни лица, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3686/99.

(2260)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3824/99, на регистарска влошка бр. 009988, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз, услуги и угостителство, Џими и др. „ЕМ-ЦИ“ ДОО, ул. „К. Охридски“ бр. 6, Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 24.66, 85.14/2, 85.20, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги за складирање на стоки, агенциски услуги во транспортот, угостителски услуги и туристички услуги.

Друштвото во правен промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Џими Стојановски.

Основачки влог на друштвото изнесува 6.700,00 ДЕМ, односно 211.050,00 денари, во основни средства, проценети од овластен судски проценител, од кој секој од основачите по една половина.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3824/99.

(2261)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3821/99, на регистарска влошка бр. 009985, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги, Климе Чакаров „ПРИМА“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Аргир Маринче“ бр. 18, Охрид.

Основач: Климе Чакаров од Охрид.

Управител: Климе Чакаров, со неограничени овластувања.

Полна одговорност со целиот имот.

Дејности: 14.11, 15.33, 15.91, 15.98, 24.13, 24.16, 24.41, 24.51, 24.61, 24.62, 24.66, 25.21, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 30.01, 31.61, 31.62, 33.30, 36.21, 36.50, 36.63, 37.10, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 60.22,

60.24, 63.11, 63.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.14, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Основната главнина е 158.100,00 ден. во предмети по извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3821/99.

(2262)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3815/99, на регистарска влошка бр. 009979, го запиша во трговскиот регистар ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и услуги, „ША-ТРЕЈД“ увоз-извоз, Руждије Асани, ДООЕЛ, с. Зајас, Општина Зајас.

Дејности: 26.51, 26.40, 26.65, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 20.10/1, 20.30, 20.51, 20.52, 19.30, 24.16, 24.17, 25.21, 25.22, 19.30, 25.23, 25.24, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.50, 36.14, 24.65, 36.63, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 52.21, 52.24, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.48, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.44, 51.55, 51.53, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 50.31/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.30/1, 55.52, 55.30/2, 63.30, 50.20, 50.40/4, 52.74, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 70.20, 63.40, 74.20/3, 71.31, 71.33, 71.32, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.11, 74.83, 70.31.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3815/99.

(2263)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3733/99, на регистарска влошка бр. 009897, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „МАРИЈАН“ Томе, увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Васко Карангелевски“ бр. 2-4/47, Битола.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Томе Ангеловски, управител без ограничување.

Вкупен износ од 5.000 ГМ во противвредност од 155.000,00 ден. според извештај од овластен судски проценител – во предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3733/99.

(2264)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1891/99, на регистарска влошка бр. 008047, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Дру-

штво за производство, услуги и трговија „ГАЛМ“ Гоце и др. увоз-извоз ДОО, ул. „Александар Македонски“ бб, Кичево.

Содружници: Мендизоски Гоце и Мендизоска Лила од Кичево.

Основна главнина која ја вложуваат во друштвото изнесува 5000 ДЕМ за двајцата основачи во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.22, 28.12, 28.52, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Мендизоски Гоце, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1891/99.

(2265)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1894/99, на регистарска влошка бр. 008050, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство, услуги, увоз-извоз „Г-2“ на Гордана, ДООЕЛ, ул. „Смилево“ бр. 31а, Битола.

Основач: Гордана Атанасовска од Битола.

Дејности: 01.01, 01.50, 15.33, 15.94, 15.95, 15.98/2, 20.10, 21.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.41, 52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 52.12, 50.10, 51.21, 51.31, 51.53, 51.55, 51.70, 55.30/2, 55.40, 74.84, 52.44/1, 52.26, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.54, 51.35, 50.30/1, 15.11, 74.70, 74.81, 93.05, 52.33, 51.33, 51.45, 51.37, 51.48, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а пак за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Атанасовска Гордана, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1894/99.

(2266)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3877/99, на регистарска влошка бр. 010043, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „БАМБИНО“ Петре, увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Стреја Нахмијаз“ бр. 5, Битола.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,

51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Љупчо Ангелковски, управител без ограничување.

Вкупен износ од 5.000 ГМ во противвредност од 155.000,00 ден. во предмети, од овластен судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3877/99.

(2267)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3738/99, на регистарска влошка бр. 009902 го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Недевски Зоран „МАТИНА“ ДООЕЛ, ул. „Мирче Ацев“ бр. 31-2/7, Охрид.

Основач: Недевски Зоран од Охрид.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/3, 74.20/2, 36.50, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 52.11, 52.25, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.26, 52.48, 52.48, 52.47, 52.50, 52.62, 51.34, 52.47, 51.42/1, 51.41, 51.35, 51.47, 51.55, 51.70, 51.42/2, 51.35, 51.46, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 55.33, 51.36, 55.30/1, 55.30/2, 51.38, 51.39, 51.43, 60.22, 60.23, 60.24, 55.40, 20.51, 25.22, 01.41/3, 15.13, 15.51, 19.30, 20.10/1, 20.40, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства - полна одговорност.

Со друштвото управува управителот Недевски Зоран, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачот како основачки влог внесува 5.100 ДЕМ во денарска противвредност, според изјавата на овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3738/99.

(2268)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3895/99, на регистарска влошка бр. 010056 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Зоранчо Станојоски „ВИЗО“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Нико Фундали“ бр. 16/20, Битола.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.51, 15.62, 15.71, 45.45, 50.20, 15.98/1, 15.98/2, 55.30, 55.30/2, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 15.81, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42,

52.43, 52.45, 52.44, 52.46, 52.48, 52.47, 52.63, 52.74, 50.50, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.35, 51.37, 51.38, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 92.34, 93.02.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување е Зоранчо Станојоски - управител без ограничување. Влогот на друштвото изнесува 5.050,00 ДЕМ во предмети во денарска противвредност од 156.550,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3895/99.

(2269)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3902/99, на регистарска влошка бр. 010063 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги „КАТЕРИНА“ увоз-извоз, Ценифер Павловска ДООЕЛ, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 8, Ресен.

Вкупниот износ на средствата на вложувачот се: 108.400,00 денари, влог проценет од овластен судски проценител.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 15.31, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 17.54, 20.40, 21.25, 24.16, 24.17, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.32, 71.10, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 92.34, 92.72, 93.02, 93.05, откуп на земјоделски производи, откуп на шумски плодови и лековити билки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Ценифер Павловска е управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, управител овластен за застапување без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3902/99.

(2270)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 832/99, на регистарска влошка бр. 006979 го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Сендвичара „ДИШКО“ Снежана Сребре Груевска, ТП Градско шеталиште, Битола.

За обврските одговара со целиот свој имот.

Дејности: 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51.

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските одговара со ситот свој имот.

Овластен потписник е Снежана Сребре Груевска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 832/99.

(2271)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3884/99, на регистарска влошка бр. 010050 го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското

друштво за производство, трговија и услуги Тупоски Даниел „ЛОРЕД“ увоз-извоз, ДООЕЛ, с. Пештани, Охрид.

Основач: Тупоски Даниел од Охрид.

Управител е Тупоски Даниел со неограничени овластувања.

Полна одговорност со целиот имот.

Дејности: 25.24, 28.52, 28.61, 28.62, 37.10, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 93.02, 93.05.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3884/99.

(2272)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1407/99, на регистарска влошка бр. 007563 го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец „ЈАНЕ“ за трговија на мало Ацо Драге Јаковлески ТП ул. „Стојан Стојаноски“ бб., Кичево.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 50.30/2, 55.30/2, 52.47.

Трговецот поединец во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Одговара со ситот свој имот.

Овластен потписник е Ацо Јаковлески.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1407/99.

(2273)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3781/99, на регистарска влошка бр. 009944 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, угостителство и услуги на Пател Цингис „ФЛЕШ ЛАЈТ“ ДОО, ул. „Св. Климент Охридски“ бб., Охрид.

Дејности: 31.50, 31.62, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 70.31, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства – полна одговорност.

Со друштвото управува управителот Виолета Диневска со неограничени овластувања во рамките на запшаните дејности.

Содружниците како основачки влог обезбедија основачка главница во висина од 5.600 ДЕМ во основни средства по проценка на овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3781/99.

(2274)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1787/99, на регистарска влошка бр. 007903 го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ДОО согласно ЗТД на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз, „ЈУКАН-ДЕХИТЕКС“ – ЈУКАН ТРЕЈД ИНТЕРНЕСЕНАЛ, ДООДЛ, ул. „Маршал Тито“ бр. 14, Демир Хисар.

Дејности: 17.4, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.5, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.11, 51.16, 51.2, 51.21, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.45, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 70.20, 55.30, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, туристички работи со странство, компензациони работи, малограничен промет со соседни земји, реекспрот, консигнација и комисиони работење, меѓународен промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународно сообраќајно-агенциски работи и услуги на складирање на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Добре Ангелески, управител без ограничувања.

Друштвото во надворешниот промет го застапува Добре Ангелески, управител без ограничувања.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1787/99.

(2275)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2740/99, на регистарска влошка бр. 008896 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија на големо и мало „ХИЛАРИ“ Роза Котевска и др., ДОО, увоз-извоз, с. Олевени, општина Бистрица.

Основачи: Котевска Роза и Котевски Драги од с. Барешани, општина Бистрица.

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.41, 15.81, 15.98, 50.30, 51.11, 51.21, 51.23, 51.31, 51.43, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.60, 52.62, 55.30, 55.40, 55.51, 60.22, 60.24, 63.12, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспрот, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, за обврските во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Управител: Котевска Роза без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2740/99.

(2276)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3052/99, на регистарска влошка бр. 009217 го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за промет и услуги „ТБС“ Родолфо, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „11 Септември“ бб., Кичево.

Дал Боско Родолфо од Монтегалделла – Винченца, Р. Италија. Содружникот вложува основни средства во опрема според судска проценка во вредност од 160.000,00 ден.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 14.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20.

50.30/12, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 51.45, 51.46, 51.47, 51.48, 51.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, посредување, застапување, консигнација, малограничен промет со сите соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Дал Боско Родолфо, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3052/99.

(2277)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3813/99, на регистарска влошка бр. 009977 го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец „ТАСИ“ за трговија на мало и угостителство Тасим Есат Рахмани ТП, ул. „Гоце Делчев“ бб., Кичево.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 55.30/2.

Овластен потписник: Тасим Рахмани.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За преземените обврски одговара со целиот свој имот и лично.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3813/99.

(2278)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3879/99, на регистарска влошка бр. 010045 го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, сообраќај, трговија и услуги Дафинче Наумоски „ЕЛДОРАДО-ТРЕЈД“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Анастасија Узунова“ бр. 19, Охрид.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.71, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Дафинче Наумоски, управител.

Основна главнина: 5.200 ДЕМ во предмети, по проценка.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3879/99.

(2279)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3549/99, на регистарска влошка бр. 009713 го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец Такси

„НАСЕ“ – Горан Јован Насевски, ТП ул. „Димо Нарединот“ бр. 52/8, Прилеп.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3549/99.

(2280)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3871/99, на регистарска влошка бр. 01010037?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец за транспорт ЗОРАН ИВАН И ИВАНОВСКИ, ТП ул. „Прилепска“ бр. 60-4-46, Битола.

Основач: Зоран Ивановски од Битола.

Дејности: 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.21.

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

Одговара со сите свои средства.

Овластен потписник: Зоран Ивановски од Битола.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3871/99.

(2281)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3872/99, на регистарска влошка бр. 01010038?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец за превоз Сашо Ѓорѓи Натево, „ПИНК“ ТП, нас. „Карпош“ бр. 3-2/12, Битола.

Основач: Сашко Натево од Битола.

Дејности: 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.21.

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

Одговара со сите свои средства.

Овластен потписник: Сашко Натево од Битола.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3872/99.

(2282)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3878/99, на регистарска влошка бр. 010044, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги и трговија Александар Ѓорѓиоски и др. „СПА“ увоз-извоз, ДОО, „Бизнис Центар“ бр. 16-Б, Прилеп.

Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 74.40, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Здравко Чолаковски, управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3878/99.

(2283)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3234/99, на регистарска влошка бр. 009398, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, промет и услуги, увоз-извоз, „ГРАДЕЖИ – Душко и др“, ДОО, ул. „Борис Кидрич“ бб, Прилеп.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 20.10/1, 20.51, 21.12, 21.21/2, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.24, 35.50, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.11, 63.12, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 80.42, 92.34, 92.62, 92.71, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (шпедиција, складирање, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, агенциски услуги и сл.), угостителски и туристички услуги, малограничен промет, изведувачки на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Р Македонија, како и научно-истражувачки развојни работи и услуги на давање на информации и знаење во стопанството.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Управител на друштвото е лицето Узуноска Цветанка од Прилеп.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3234/99.

(2284)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3905/99, на регистарска влошка бр. 010066 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за превоз, трговија и услуги на Тасески Гога „ГОРГО ТРАНС 2000“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Пиринска“ бр. 4, Прилеп.

Основач: Тасески Гога од Прилеп.

Основна главнина: 5000 ДМ.

Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.12, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 65.23,

71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со својот имот со полна одговорност.

Тасески Гога, управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3905/99.
(2285)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3827/99, на регистарска влошка бр. 009996 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги, производство и трговија „МАКС 2000“ Билјана и др. увоз-извоз ДОО ул. „Бошко Буха“ бр. 74, Битола.

Основачи на друштвото се: Ташиевска Билјана од Битола ул. „Едвард Кардељ“ бр. 8/5, Петковски Наум од Битола, ул. „Студентска“ бр. 14, Котевски Томе од Битола, ул. „Горѓи Наумов“ бр. 54, Мамузиќ Горан од Битола, ул. „Јонче Мурдески“ бр. 19, Панајотов Алберто од Битола ул. „Булевар 1-ви Мај“ бр. 11, Стојаноски Златко од Битола, ул. „Кирил Пејчиновиќ“ бр. 44-а.

Дејности: 10.10, 10.20, 23.10, 25.12, 28.11, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 28.75, 29.14, 29.52, 34.20, 45.31, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.42, 51.51, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 65.12/3, 93.05, откуп на шумски плодови и лековити билки, откуп на земјоделско-сточарски производи, пчеларство, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговскиот промет е Ташиевска Билјана, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Основната главнина на друштвото е 6000 ДЕМ односно 186.000,00 ден., односно секој поединечно по 1000 ДЕМ т.е. 31.000,00 ден., во предмети по извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3905/99.
(2286)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1439/99, на регистарска влошка бр. 007596 го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец „ДОНА“ за трговија на мало Мевлуда Раим Мемедоска Т.П. с Другово.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46.

Трговец-поединец во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Одговара со својот имот.

Овластен потписник Мевлуда Мамедоска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1439/99.
(2287)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3826/99, на регистарска влошка бр. 009995 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги Лука Љубисављевиќ „БЕЛОВОДИЦА“ увоз-извоз, с. Беловодница ДООЕЛ, Прилеп.

Дејности: 01 11/3, 01 11/4, 01 21, 01 22/1, 01 23, 01 24, 01 25, 01 30, 15 12, 15 11, 15 13, 15 51, 15 71, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 51 31, 51 32, 51 33, 51 66, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 27, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба со странски стоки од консигнациони складови, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања, и одговара со целиот свој имот.

Љубисављевиќ Лука, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3826/99.
(2288)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3620/99, на регистарска влошка бр. 009784 го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Божо Илоски „РЕМИС“ ул. „Винковачка“ бр. 79, Охрид.

Основач: Божо Илоски, ул. „Винковачка“, бр. 79, Охрид

Дејности: 17 60, 18 23, 17 72, 17 71, 17 54/1, 18 23, 18 21, 18 22, 18 24, 17 40/1, 17 40/2, 17 51, 17 54/2, 17 53, 36 63, 21 24, 24 42, 60 24, 45 11, 45 12, 45 21, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 50, 51 11, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72, 55 12, 55 11, 55 12/1, 55 22, 55 30/1, 55 30/2, 55 52, 55 30/2, 63 30, 17 11, 17 12, 17 14, 17 15, 17 16, 17 17, 17 21, 17 22, 17 23, 17 40/2, 17 50, 17 24, 17 25, 52 74, 93 03, 74 81, 92 33, 92 34, 74 70, 93 05, 71 40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот со стоки и патници, реклама и пропаганда, забавни игри на автомати, флипери и билјард, видео-теки

Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност

Со друштвото управува Божо Илоски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3620/99.
(2413)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1645/99, на регистарска влошка бр. 007801 го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на

Трговското друштво за превоз, трговија и туризам Зачев Менсур - „М-З“ ул. „Гоце Делчев“ бр. 74, Охрид.

Содружник: Зачев Менсур со Изјава од 21 06 1999 год.

Дејности: 11 20, 45 11, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 50, 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 214, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 51 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 52 74, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, 55 11, 55 12, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 21, 63 30, 63 40, забавни игри на автомати и слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување од инвестициони работи во земјата.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител е Зачев Менсур.

Основната главнина изнесува 9.652,58 ДЕМ во денарска противвредност од 299.230,00 денари во пари и предмети според приложена изјава од овластен книговодител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1645/99.
(2414)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1083/99, на регистарска влошка бр. 01007239-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „В.И.Д.М.-КОМЕРЦ“ Весна ДООЕЛ, увоз-извоз, с. Покрвеник, Ресен.

Основач: Трпowska Весна, с. Покрвеник, Ресен.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 158.110,00 ден., или 5.100 ДЕМ, рачнато по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15 11, 15 12, 15 13, 15 20, 15 32, 15 33, 15 51, 15 61, 15 71, 15 81/1, 15 81/2, 15 89, 15 89/1, 15 89/2, 19 20, 19 30, 20 10/1, 20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 20 52, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 26 61, 26 62, 26 63, 26 64, 26 65, 26 66, 26 67, 26 81, 28 11, 28 12, 28 21, 28 40, 28 51, 28 52, 28 74, 28 75, 29 71, 29 72, 31 10, 31 40, 31 61, 31 62, 34 30, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 45 11, 45 12, 45 21/1, 45 21/2, 45 22, 45 23, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50 20, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, 52 32, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 33, 52 62, 52 63, 52 71, 52 72/1, 52 72/2, 52 73, 52 74, 55 11, 55 12, 55 21/1, 55 21/2, 55 22, 55 23, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 55 51, 55 52, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 61 20, 63 11, 63 12, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/2, 65 12/3, 65 12/4, 65 21, 65 23, 70 11, 70 12, 70 20, 70 31, 70 32, 71 10, 71 21, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 10, 72 20, 72 30,

72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот, во внатрешно-трговскиот и надворешно-трговскиот промет со трети лица ќе биде Трпowska Весна од Покрвеник, Ресен.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1083/99.

(2415)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2438/99, на регистарска влошка бр. 008595 го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Александар Силјановски „АЛ-ВА 93“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Климент Охридски“ бр. 15/23, Битола.

Дејности: 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.72, 28.73, 28.71, 28.74, 28.75, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.23, 51.21, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.53, 51.54, 51.55, 51.46, 51.35, 51.51, 51.17, 51.42, 51.43, 51.44, 51.56, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.11, 52.12, 52.41, 51.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.40, 74.84, 90.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Александар Силјановски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основната главнина на друштвото изнесува 5.200 ДЕМ, во предмети што ги презема друштвото од основачот единствениот содружник Александар Силјановски, а според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2438/99.

(2416)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1354/99, на регистарска влошка бр. 007510 го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговското друштво за превоз, услуги, трговија и угостителство „МЕРЦЕДЕС“ Катерина Донеска ДООЕЛ, с. Подмоље, Охрид.

Основач е Катерина Донеска од с. Подмоље, Охрид.

Дејности: 19.10, 22.33, 22.32, 01.21, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 01.13, 28.52, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74,

28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 51.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 70.10, 71.21, 71.31, 71.32, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 90.00, 93.05, 93.01, 93.02, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, работи на посредување во надворешно-трговскиот промет, изведување на градежни работи во странство, изведување на инсталатерски работи во странство, туристичко посредување во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка – полии овластувања, а одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Управител на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Катерина Донеска од с. Подмоље, Охрид.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1354/99.

(2417)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3881/99, на регистарска влошка бр. 010047 го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија и услуги Тушкалоски Љубен, „СНБ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, с. Велгошти, Охрид.

Дејности: 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 15.61, 15.71, 15.81, 15.85, 15.11, 15.12, 15.20, 01.13/1, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 20.10, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, работи на посредување во надворешно-трговскиот промет, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Р. Македонија, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица има полии овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Тушкалоски Љубен, управител.

Основната главнина е 13.000 ДЕМ во предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3881/99.

(2418)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6475/99, на регистарска влошка бр. 020207317-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство и промет „КРИВОЛАК КОМЕРЦ“ Душанка увоз-извоз ДООЕЛ с. Криволак – Неготино.

Се врши усогласување со ЗТД на Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „КРИВОЛАК КОМЕРЦ“ експорт-импорт ц.о.о. Криволак-Неготино запишано во судски регистар на Округен стопански суд Скопје на рег. влошка бр. 1-7951-0-0-0 во ДООЕЛ врз основа на изјава бр. 1/99 од 04.06.1999 година.

Единствен содружник е Бинова Душанка од с. Криволак со основачки влог од 5.197 ДЕМ или 161.100,00 денари.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.41, 15.13, 15.32, 15.51, 15.81, 15.85, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 25.21, 25.22, 50.10, 50.20, 51.12, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување странски фирми и реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај.

Бинова Душанка од с. Криволак, Неготино, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешно трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6475/99. (1782)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9186/99, на регистарска влошка бр. 02022755?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Производно, услужно, трговско друштво „ГОКИ КОМЕРЦ“ Горѓи ДООЕЛ увоз-извоз с. Прдејци – Гевгелија.

Друштвото е основано со Акт од 22.03.1993 год., а се усогласува со Изјава за основање од 23.06.1999 год. од основачот Трајков Горѓи од Гевгелија.

Дејности: 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 18.10, 18.22, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.22, 36.22, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 72.50, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување, комисиона продажба, консигнациона продажба, консигнациони складови, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните држави, изведување инвестициони работи во странство, туристички работи со странство.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Во внатрешниот и надворешно трговскиот промет друштвото ќе го застапува лицето Трајков Горѓи како управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9186/99. (1783)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9342/99, на регистарска влошка бр. 02016422?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото со ЗТД на Трговско друштво за трговија и услуги „БОБИ“ Мирјанка ДООЕЛ експорт-импорт с. Јанчиште – Јегуновце.

Дејности: 29.71, 29.72, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72, 52.72/1, 63.12, 74.12, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Мирјанка Тофиловска – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9342/99. (1785)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9341/98, на регистарска влошка бр. 02010275?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото со ЗТД на Трговско друштво за производство и трговија „ГОРГО ПРОМ“ Горѓе ДООЕЛ експорт-импорт с. Непроштено – Теарце.

Дејности: 15.51, 15.52, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зафировска Рајна управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9341/98. (1786)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12090/98, на регистарска влошка бр. 02014433?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за производство и услуги „СУНЦА“ Сунчанка ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 161 – Тетово.

Дејности: 15.81, 15.98/2, 17.54/1, 19.20, 20.51, 20.52, 21.21, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.40, 74.84, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1,

15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Сунчанка Илиеска – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12090/ (1787)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2610/99, на регистарска влошка бр. 008766 го запиша во трговскиот регистар претворањето ПП во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Карадоска Верка „ЕСПЕРЕ“ увоз-извоз, ул. „29-ти Ноември“ бр. 20, Охрид.

Основач: Карадоска Верка од Охрид.

Управител: Карадоска Верка од Охрид со неограничени овластувања.

Полна одговорност со целиот имот.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.83, 74.84, 80.41, 80.42.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2610/99. (2419)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1699/99, на регистарска влошка бр. 007855 го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство и трговија Николоска Снежана „ТАН“ ул. „Галичица“ бр. 80, Охрид.

Содружник: Николоска Снежана со Изјава од 16.06.1999 год.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 15.98/2, 19.30, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.16, 24.17, 24.65, 25.22, 25.23, 25.24, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото – управител е Николоски Владо.

Основната главнина изнесува 5.100 ДЕМ во денарска противвредност од 158.100,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1699/99. (2420)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1552/99, на регистарска влошка бр. 007709 го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДОО на

Трговското друштво за производство и трговија Митрески Илија „СИЕНА“ ул. „Марко Несторски“ бр. 1, Охрид.

Содружници: Митрески Илија и Митрески Никола со Договор од 01.06.1999 год.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.12, 15.86, 15.98/2, 45.43, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото управител е Митрески Илија.

Основната главнина изнесува 5.500 ДЕМ во денарска противвредност од 170.500,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Митрески Илија вложува 3.300 ДЕМ, а Митрески Никола вложува 2.200 ДЕМ.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1552/99. (2421)

Основниот суд во Битола, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија, производство и услуги „ВАЈ-КОМЕРЦ“ увоз-извоз, Селман Садику, ДООЕЛ, с. Трапчин Дол – Кичево.

Дејности: 55.50, 55.30, 55.30/2, 52.12, 01.42, 02.02, 15.11, 15.12, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 20.10, 20.20, 20.30, 20.51, 36.63, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 51.19, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.45, 52.48, 52.62, 60.22, 60.24, 74.12, 74.20, 93.02, 93.05, 95.00.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Селиме Садику, управител без ограничувања.

Основна главнина – траен капитал на друштвото 5.300 ДЕМ денарска противвредност 164.300,00 денари по извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, (2422)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1652/99, на регистарска влошка бр. 007808 го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и превоз Трпески Горан, „КОМПАНИ ГЕМ-СУПЕР МЕР-ЦЕДЕС“ ул. „Булевар Туристичка“ бр. 12/4/20, Охрид.

Содружник: Трпески Горан со Изјава од 16.06.1999 год.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.24, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.42, 31.10, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/

1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител е трпески Горан.

Основната главнина изнесува 5.100 ДЕМ во денарска противвредност од 158.100,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1652/99.

(2423)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2374/99, на регистарска влошка бр. 01008531, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштво за производство и трговија „ГАЛАПАГОС“ Игор, увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Ристо Кавалиноски“ бр. 5, Битола.

Единствен содружник: Игор Димовски од Битола.

Основачки влог: во ствари чија вредност изнесува 158.100,00 ден.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 60.23, 60.24, 63.30, 74.84, 02.01, 15.98/1, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, полни овластувања и полна одговорност на субјектот на уписот.

Управител: Пеце Димовски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2374/99.

(2424)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2614/99, на регистарска влошка бр. 008770, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Фикрија Јусуф „ОРТО-ПРОТЕЗ“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „А. Емин“ 51, Охрид.

Основач: Фикрија Јусуф од Охрид.

Дејности: 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 30.01, 30.02, 33.10, 33.10/1, 33.20, 33.40, 33.50, 36.50, 36.62, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 60.22, 60.24, 74.12, 74.84.

Полна одговорност со целиот имот.

Управител е Фикрија Јусуф, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2614/99.

(2425)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1306/99, на регистарска влошка бр. 007462, го запиша

во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги, Крсте Цуклески „ПОЛИСО“ увоз-извоз, ДООЕЛ, Косел.

Основач: Крсте Цуклески од Косел.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84.

Полна одговорност со целиот имот.

Управител е Крсте Цуклески, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1306/99.

(2426)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3730/99, на регистарска влошка бр. 009894, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Акционерско друштво за производство на вештачко крзно и флиз вата „КРЗНО“ ул. „29 Ноември“ бр. 1, Ресен.

Дејности: 18.30, 17.72, 17.60, 17.54, 17.53, 17.51, 17.40/1, 17.40/2, 17.30, 17.25, 17.24, 17.23, 17.22, 17.21, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.17, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.74, 28.76, 29.14, 29.23, 29.24, 40.30, 45.11, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.43, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 51.51, 51.52, 51.57, 51.63, 52.41, 55.30, 60.24, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 90.00, надворешно трговски промет со прехранбени производи, надворешно трговски промет со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, реекспорт, извоз и увоз на стоки и услуги во малограничен промет, долгорочна производствена кооперација, компензациони работи, посредување во надворешно трговски промет, услуги во надворешно трговски промет, привремен увоз и извоз, вршење на стопански дејности во странство, меѓународен транспорт на стока.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Никола Милојковски, претседател на управен одбор.

Основна главница на друштвото 495.704 ДЕМ.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3730/99.

(2427)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3879/98, на регистарска влошка бр. 005068, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско друштво за трговија Никола Димитар Ангелкоски „МИДИ ПРОМЕТ“ ДООЕЛ ул. „Никола Карев“ бр. 2, Крушево.

Основач: Никола Димитар Ангелкоски од Крушево.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.47, 52.62, 52.63, 52.48, 52.45, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 20.51, 20.30, надворешна трговија со прехранбени производи и непрехранбени производи.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Управител во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Никола Ангелкоски.

Основна главница на друштвото е 309.709,00 денари во предмети по приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3878/98.
(2428)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1205/99, на регистарска влошка бр. 007361, го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ на Трговско друштво за угостителство, туризам и трговија Ѓорѓи Фармакоски „ЉУБИНИКИ“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „11 Октомври“ бр. 30, Охрид.

Основач: Ѓорѓи Фармакоски.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.30, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.70, 15.81, 74.84, 80.41, 92.20, 93.05.

Полна одговорност со целиот имот.

Управител е Ѓорѓи Фармакоски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1205/99.
(2429)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2703/99, на регистарска влошка бр. 008860, го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ на Трговско друштво за автопревоз, трговија и услуги Зулфи Хоџа „ХО-ТРАНС“ ДООЕЛ ул. „Мислешевски пат“ 66, Струга.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.43, 52.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.19, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.2, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување со прометот со стоки и услуги.

Трговското друштво во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител во рамките на запишаните дејности е Зулфи Хоџа.

Основач е Зулфи Хоџа со основачки влог од 5150 ДЕМ или 164.800,00 ден. во основни средства согласно извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2703/99. (2430)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3835/99, на регистарска влошка бр. 010003, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец „ПЛУМБИ“ трговија на мало ТП Самије Мефаџ Мехмеџи с. Грешница, Зајас.

Дејности: 52.11, 52.12.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник е Самије Мехмеџи, без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3835/99. (2237)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II РЕГ ЗГ бр. 26/2000 од 16.03.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Хуманитарна организација „ДЕЦА НА СВЕТОТ“ од с. Мојаници - Скопје.

Дејноста на Хуманитарната организација „ДЕЦА НА СВЕТОТ“ е прибирање на доброволни прилози за храна, лекови, облека, пари во денари и странска валута, странска валута уплатена од вработети во странство, странска валута за обезбедување на стоки кои се дефицитарни во РМ како лекови и друга стока, давање на социјално хуманитарна помош на социјално загрозени лица, работници, деца, жени, старци и загрозени граѓани на РМ, поврзување со други здруженија кои имаат иста цел од социјално хуманитарен карактер.

Со денот на запишувањето во Регистарот на Хуманитарната организација „ДЕЦА НА СВЕТОТ“ од с. Мојаници, Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (11371)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ бр. 6/2000. Здружение на граѓани со име Општински сојуз на училишни спорт - Радовиш, кое е основано заради вклучување на учениците во спортски активности и развој на училишниот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општината Радовиш, Подарени, Којаче и на територијата на Република Македонија, а неговото седиште се наоѓа на СРЦ „25-ти Мај“, бул. „А Македонски“ бб.

Од Основниот суд во Радовиш (11769)

Со решение ЗГФ бр. 90/99 од 20.07.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден бр. 90 за 1999 година, се запишува Карате клуб „Македонка“ - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Вита Поп-Јорданова“ бр. 2 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип (11770)

Со решение ЗГФ бр. 7/2000 од 02.02.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден бр. 7 за 2000 година, се запишува Ракометен клуб „Штипјанка - жени“ од Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „8-ми Ноември“ ЦОУ „Томо Арсов“ во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип (11771)

Здружението на граѓани - Фудбалски клуб „Клисуре“ е запишано во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Неготино, под ред бр. 16/99, со седиште во Демир Капија. Здружението ќе го застапува и претставува во правниот промет Темелков Ангелчо од Демир Капија. Здружението е регистрирано заради учество во организира-

ниот систем на натпревари и преку разни форми на делување да придонесува за развојот и унапредувањето на фудбалскиот спорт

Од Основниот суд во Неготино (11772)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино, под РЕГ бр 21/98, се запишува Спортско планинарско друштво "Серта" од Неготино

Спортско планинарското друштво "Серта" од Неготино, се основа поради делување и остварување на целите на планинарското друштво, да го афирмира планинарството во целокупниот општествен живот на нашата држава со своето присуство во претпријатија, установи, да се грижи за сестрана информираност на членството, да се грижи за изградба и одржување на планинарската инфраструктура, да обезбеди натпреварувања преку разработени натпреварувачки системи, да обезбедува стручно оспособување на членството преку курсеви, семинари, логорувања, да организира походи, маршеви, слетови, да развива соработка со други друштва, здруженија, органи на власта и други со цел за остварување на своите цели

Од Основниот суд во Неготино (11773)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 11 за 2000 година, се врши упис на основање на Здружение на граѓани со име "РОМАНИ ШУКАРИПА" - Ромска добрина - Прилеп

Како основни цели и задачи на здружението се културен развој на ромите, негување на културно историските традиции на ромите, образовно културна еманципација на ромите, соработка со слични здруженија од земјата и странство, организирање на културни и спортски манифестации и подобрување на животниот стандард

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул "Гостиварска" бр 42

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Тахир Селимоски - претседател

Од Основниот суд во Прилеп (11774)

Основниот суд во Кочани со решение Зг бр 47/99 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Културно уметничкото друштво "Руен" Кочани, со седиште во Кочани, ул "29-ти Ноември" бр 32

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во правниот промет и спрема трети лица во јавноста е претседателот на Управниот одбор на друштвото Атанас Глигоров

Работата и активностите на друштвото се однесуваат на здружување на работните луѓе и граѓаните без оглед на националноста, вероисповеста, занимањето, степенот на образованието, полот, возраста, кои на аматерска основа сакаат да се занимаваат со културно уметничка дејност, кај своите членови да развива интерес и љубов према културно уметничките активности и обезбедува услови за тоа, да се бори за цејноста на аматерското творештво афирмирајќи го културното ниво на нашите традиции и современи културни вредности, да развива другарски односи и соработка со своите членови како и други работи предвидени со закон

Културно уметничкото друштво "Руен" - Кочани стекнува својство на правно лице од 06 03 2000 година

Од Основниот суд во Кочани (11775)

Основниот суд во Кочани со решение Зг бр 5 2000 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на социјални работници со седиште во Кочани, ул "Г Делчев" бб а кое ќе дејствува на територијата на општините Кочани, Оризари, Зрновци, Облешево и Чешиново

Лице овластено за застапување на здружението на социјални работници е претседателот Марика Иванова од Кочани

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на следните цели и задачи: да работи на развивање и унапредување на социјалната работа, социјалните дејности и социјално-хуманитарните активности и други активности во областа на социјалната политика во нашето општество, да разгледува прашања од областа на социјалната политика во нашето општество, да разгледува прашања од областа на социјалната политика, организацијата и работата на социјалните служби и социјалната работа и да предлага соодветни мерки за нивното решавање, унапредување и развојок пред надлежните органи и организации, перманентно да работи на подобрување на положбата на социјалните работници и реализација и стимулација за усоврнување во областа на специјализацијата на социјалните работници во социјалната работа како и други активности кои ќе одат во прилог и афирмација на здружението на социјалните работници

Здружението на социјалните работници од Кочани стекнува својство на правно лице од 13 03 2000 година

Од Основниот суд во Кочани (11776)

Основниот суд во Кочани со решение Зг бр 6 2000 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Клубот за параглајдерство и сноуборд "Москито" од Кочани, со седиште во Кочани, на ул "29 Ноември" бр 3.

Лице овластено за застапување на клубот е претседателот на Клубот Атанас Веселинов од Кочани

Работата и активностите на клубот ќе се однесуваат на следните цели и задачи: ширење и популаризација на параглајдерството и сноубордлингот, како воздухоловен и склјачки дел на спортот, поттикнување, развој и јакнење на интересот кај членовите за активно занимање со овие спортско-технички дисциплини, организирање и учество на клубски, пржавни и меѓународни натпревари во параглајдерство и сноуборд и поттикнување, едукација и стручно оспособување на членовите на клубот

Клубот за параглајдерство и сноуборд "Москито" од Кочани, стекнува својство на правно лице од 13 03 2000 година

Од Основниот суд во Кочани (11777)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 12 за 2000 година се врши упис на основање на здружение на граѓани под назив Младинска Културна Асоцијација на Прилеп

Како основни цели и задачи на здружението се: културно ангажирање и афирмирање на младите со организирање на концерти, театарски претстави, литературни читања, грибини, промоции, презентации и друго, активности од хуманитарна природа и организирање настапување на младите

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул "Бистра Планина" бр 17

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Виктор Андоноски - претседател на здружението

Од Основниот суд во Прилеп

(11781)

Во Регистарот на странски организации под С О бр 198, се запишува Меѓународната невладинска организација под име Сојуз на балканските Еѓипќани - Охрид, или со скратено име СБЕ - Охрид

Целта на Сојузот на балканските Еѓипќани - Охрид, е духовно, културно и економско обединување на Еѓипќаните, од сите делови на Балканскиот полуостров, негување, развивање и истражување на етичкото, минало, традиција и култура, како и народното творештво, заштита и афирмација на човековите права и слободи, обединување на сите организации и асоцијации на Еѓипќаните, како и преземање на други активности од интерес на членството

Седиштето на здружението е во Охрид, ул "Гоце Делчев" бр 47

Овластено лице за застапување на здружението се Рубин Земун и Куртим Пашоски

Здружението може да отпочне со работа од 02.03.2000 година - денот на регистрација

Од Основниот суд во Кочани

(11782)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр 62/99 од 14.03.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност "Металпромет-Металургија" експорт-импорт Кавадарци, ул. "Маршал Тито" 66, со жиро сметка 41620-501-48657.

За стечаен управник се определува Вукица Стефанова, ул. "Боро Ваташки" бр 23 од Ваташа - Кавадарци, тел 410-134

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да го означат предметот на кој постои различно право, начинот и основата на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник на стечајниот должник

Се закажува рочиште на собир на доверители, за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители (извештајно рочиште) на ден 23.05.2000 година во 10 часот, во соба бр 27, на Основниот суд во Кавадарци

Од Основниот суд во Кавадарци

(11757)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст бр 422 и 564/97 од 22.10.1997 година према стечајниот должник ПП "Бегона" од с Велгошти - Охрид, со број на жиро

сметка 41000-603-3198 при ЗПП - Охрид, отвори стечајна постапка, но истата не ја спроведе и ја заклучи

Од Основниот суд во Охрид

(11758)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст бр 8/2000 од 25.02.2000 година, отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за угостителство, производство и трговија на големо и мало "Маромбо" увоз-извоз ДОО - Кичево, ул "Ј.Пиперка" бр 51, и е заклучена стечајната постапка на должникот бидејќи истиот нема стечајна маса за намирување на трошоци за постапката, согласно чл 64 ст 1 од Законот за стечај

Од Основниот суд во Кичево

(11759)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 40/2000 од 15.03.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ "Јаил комерц" ДООЕЛ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот поради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија"

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица

(11761)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр 27/2000 година од 06.03.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, трговија на големо и мало "Уни-Колор" увоз-извоз од Прилеп, со П.О., со седиште на ул "Борка Влачарот" бр 23, запишан во регистарска влошка бр 1-11394 - изработка на предмети од неметали со жиро сметка 41100-601-000-0035090 во Заводот за платен промет - Филијала Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп

(11763)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр 25/2000 година од 06.03.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец за промет на мало Томислав Перо Баварчиќ "Тома комерц" Крушево Т.П., со седиште на ул "Нико Доага" 66, Крушево, запишани во регистарска влошка бр 010016587-6-018000, Битола, во Основниот суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало со производи од тутун, со жиро сметка бр. 41110-601-43715 во Заводот за платен промет Филијала - Крушево.

Отворената стечајна постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради престојна неизбежна неликвидност

Од Основниот суд во Прилеп

(11764)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 46/00 од 16.03.2000 година над ПП "Олд Елкас" од Битола, ул "Ордан Николов" бр 72, со дејност - трговија, со жиро сметка 40300-601-36607 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи, и со решение Ст.бр. 60/00 од 10.03.2000 година над ГИТ "Д.Т.Силек" од Битола, ул "7-ми Јули" бр. 62, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-32169 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи

Од Основниот суд во Битола

(11765)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 57/00 од 15.03.2000 година над Трговецот поединец "АЛЕК" од Битола, ул. "Индустријска" бр. 17, дејност такси служба, со жиро сметка 40300-601-93139 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11766)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 47/00 од 17.03.2000 година над Трговецот поединец "ШАРЕН КАМЕН" од Битола, ул. "Свсак" бр. 14, со дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-86314 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11767)

Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци, свикува рочиште за ден 30.03.2000 година во 9 часот, на кое рочиште, доверителите ќе се изјаснат и гласаат за Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на УТП "Унимак" Хотел "Фени" Кавадарци. Ст.бр.274/96.

Рочиштето ќе се одржи во соба бр. 27 во Основниот суд во Кавадарци.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го потпишал овластен застапник на доверителот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (11768)

Со решение Ст.бр. 1/99 од 20.03.2000 година се утврдува дека Програмата за финансиска и сопственичка трансформација од декември 1999 година над ДОО за поделство "Мустафино" увоз-извоз с.Мустафино, Св.Николе, се прифаќа.

Стечајната постапка на ДОО за поделство "Мустафино" с.Мустафино увоз-извоз Св.Николе, се запира.

Од Основниот суд во Штип.

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1406/2000 од 24.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за маркетинг, производство и трговија "МИРТОН" д.о.о. од Скопје, ул. "Горче Петов" бр. 71-2/10 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-208007.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Атанасова од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/1-1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11504)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1089/99 од 14.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Мешовито претпријатие за трговија, услуги и производство "КАСКО" д.о.о. експорт-импорт од Скопје. бул

"АВНОЈ" бр. 44/1-1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-422973.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11679)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1398/2000 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИОН-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Дамаска" бр. 18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-94227.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11696)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1423/2000 од 24.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз "УНИЈА МАК" д.о.о. од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 54/2-6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-360171.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11697)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1409/2000 од 06.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "БЕРОНА-НН" експорт-импорт од Скопје, ул. "Малешевска" бр. 18-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-150822.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11698)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1482/2000 од 07.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, туризам и услуги "НАСТО БУС" п о увоз-извоз од Скопје, ул. "Езерце" бр. 22/74 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-374030.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11699)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 974/99 од 22.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "БИБИ-КОМЕРЦ" ц.о. од Куманово, ул. "Титомитровачка" бр. 2-1/12, со жиро сметка 40900-601-320015.

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јосиф, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11711)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1348/99 од 03.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "РАН КОМЕРЦ" увоз-извоз од Куманово, ул. "Народна Револуција" бр. 174 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-31707

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јосиф, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11712)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1361/2000 од 09.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско, услужно и транспортно претпријатие "МАС-КОМ" д.о.о од Скопје, ул. "Туро Стругар" бр. 11-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-79232.

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски Благоја, ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11794)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1384/2000 од 26.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "РЕАЛ" Никола ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-413694.

За ликвидатор се определува лицето Никола Илиевски, бул. "АВНОЈ" бр. 72/12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11802)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1544/2000 од 03.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за туризам и промет "ИНТУРС" Ранко ДООЕЛ од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-371775.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1339/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "МАЦ-КОМЕРЦ" Мицевска Јасмина ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Никола Карев" бр. 28 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-391862.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11807)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1394/2000 од 03.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "МИМА-КОМЕРЦ" Љубивоје ДООЕЛ од Скопје, ул "Рувелтова" бр 52/4/21 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-190804

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул "АВНОЈ" бр 68/4

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11808)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1564/2000 од 14.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "РАДИКА КОМПАНИ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул "Арсени Јовков" бр 22 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-250629

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул "АВНОЈ" бр 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11809)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1561/2000 од 16.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "МАЧ КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул "Бранко Димов" бр 10-а од Куманово, со жиро сметка 40900-601-16850

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски од Куманово, ул "Трета М У Б" бр. 67ц/9

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11810)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1517/2000 од 16.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "ФОТО ИЛЕ" д.о.о. експорт-импорт од Куманово, ул "Димо Хаџи Димов" бр 6 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-56967.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски од Куманово, ул "Трета М У Б" бр 67ц/9

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11811)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1516/2000 од 16.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителство и услуги "ЛИТОМ-98" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Илинденска" бр. К-4/19 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-52651.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски од Куманово, ул. "Трета М У Б" бр 67ц/9

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11812)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1522/2000 од 28.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ФУЕГО" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Горче Петров" бр 28-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-332855.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски од Куманово, ул. "Трета М У Б" бр. 67ц/9

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11814)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр 1424/2000 од 17.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги "ДАКИА" Илми ДООЕЛ од Скопје, с. Света Петка - Сопиште од Скопје, со жиро сметка 40100-601-424824

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Марија од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15/3-5

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11816)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1496/2000 од 03.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "З(О)-ГО" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Товарник" бр. 24 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-312838.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковиќ од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11817)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1505/2000 од 01.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет "ТЕЈУ-ПРОМЕТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, с. Глумово од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Цилвициса од Скопје, ул. "11 Октомври" бб.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11835)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1508/2000 од 02.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот претпријатие за промет, инженеринг, услуги и увоз-извоз "АСЕА" д.о.о. од Скопје, ул. "Ринхнин" бр. 2-б од Скопје, со жиро сметка 40120-601-108674.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Цилвициса од Скопје, ул. "11 Октомври" бб.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11836)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување сопственикот на 8/9 идеален дел, Марковиќ Живко им нуди од својот дел, 12/61 идеален дел од недвижноста и тоа КП бр. 5683/1, дел 27, план 45, култура нива 4 и 5 класа, во површина од 4579 м², м.в. Чавчанас, запишана во ПЛ 1920 за КО Кучевиште под следните услови:

Недвижноста се продава за цена од 88 000,00 денари.

Рокот на плаќање е веднаш по потпишувањето на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават до нотарот Верница Симоновска Синадинова, ул. "Цон Кенеди" бб од Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (11167)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопствениците Дурански Стојан со 10/37 идеален дел и Дурански Војслав со 10/37 идеален дел им нудат на продажба по 4/28 идеален дел од својот дел од недвижноста и тоа КП 5681, план 27, скица 45, култура нива 4 и 5 класа и КП бр. 5682, план 27, скица 45, нива 4 и 5 класа, се во вкупна површина од 6526 м², м.в. Бел Камен, запишана во ПЛ 1882 за КО Кучевиште под следните услови:

Недвижноста се продава за цена од 50 400,00 денари.

Рокот на плаќање е веднаш по потпишувањето на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават до нотарот Верница Симоновска Синадинова, ул. "Цон Кенеди" бб од Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (11168)

Се врши продажба на земјоделско земјиште - ливада, построена во Скопје на КО Булачани, на-КП бр. 3728, на м.в. Штитова нива, ливада 4 класа, во површина од 156 м², и на истата КО, на КП бр. 3728, на м.в. Штитова нива, нива 6 класа, во површина од 1710 м², заведено во ИЛ бр. 591, сопственост на Блажевски Благоја.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудава, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77-а. (11169)

Се продава земјоделско земјиште построена на КП бр. 482/12, м.в. Странка, култура нива 4 класа, со површина од 670 м², КО Катланово, сопственост на Тимотијевиќ Војо за цена од 36 000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на

понудата, во спротивно го губат правото на првенство-
но купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлаја Лазаревиќ, Општина Чанр, ул. "Костурска" бр. 18/5-1. (11174)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Петковска Грета им нуди на продажба 6/23 идеален дел од недвижноста и тоа КП бр. 5685/1, план 27, скица 51, култура нива 4 класа, во вкупна површина од 1913 м², м.в. Јурија, запишана во ПЛ 859 за КО Кучевиште под следните услови:

Недвижноста се продава за цена од 50.000,00 денари.

Рокот на плаќање е веднаш по потпишувањето на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" 66 од Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (11180)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Крстевски Стефан им ја нуди на продажба недвижноста и тоа КП бр. 3487, дел 2, план 15, скица 31, култура нива 2 класа, во површина од 1165 м² (и 20 м земјиште под објект), м.в. Голиово, запишана во ИЛ 784 за КО Мирковци под следните услови:

Недвижноста се продава за цена од 82.950,00 денари.

Рокот на плаќање е веднаш по потпишувањето на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" 66 од Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (11189)

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП бр. 984/1, план 5, скица 9, м.в. Бел камен, култура нива, класа 5, површина 1413 м², во КО Радишани, сопственост на Дамитриевски Мирко од Скопје, ул. "Радишанска" бр. 119, по цена 30 ДЕМ од м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на гласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" 66, ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (11263)

Сопственикот Коларовски Драган од с.Бањани, Скопје, ја понудува за продажба следнава недвижност - земјоделско земјиште и тоа 1/2 од нива 5 класа, со површина од 1308 м², на КП 556/2, КО Орман, за цена од 250,00 денари за м². Начин на плаќање во готово на денот на склучувањето на договорот.

Се повикуваат сите лица со првенствено право на купување, доколку се заинтересирани за купување во рок од 30 дена да достават Известување за прифаќање на понудата за купување кај нотарот Никола Стоименовиќ, ул. "Анкарска" бр. 33, Скопје.

По истекот на наведениот рок го губат првенственото право. (11278)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 253, план 2, скица 3, м.в. "ПРИСОЈ", класа 4, со површина од 1156 м², во КО Маркова Сушица, сопственост на Саботковски Јован и Саботковска Катница од Скопје, за цена од 95,00 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (11351)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 1597, план 6, скица 18, м.в. "Дубје", класа 6, со површина од 1276 м², во КО Рацтак, сопственост на Иванов Ангел од Скопје, ул. "Методија Патчев" бр. 33-б, за цена од 150,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" 66, Скопски саем, Скопје. (11505)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2507 дел на м.в. "Гиев" нива 2 класа, во површина 2300 м², опишана по ПЛ бр. 962 на КО Челопек, во сопственост на Ристовски Трпев Вукашин од с.Челопек, за цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Александар Захариевски, ул. "ЈНА" бр. 4, Тетово. (11713)

Се продава земјоделско земјиште во КО "Камен дол", КП бр. 1123/1, план 4, скица 3, м.в. "Спротивно", култура-лозе, класа 3, со површина од 1.600 м², КО "Камен дол", КП бр. 1123/1, план 4, скица 3, м.в. "Спротивно", култура-пасиште, класа 5, со вкупна површина 1.293 м², КО "Камен дол", КП бр. 1123/2, план 4, скица 3, м.в. "Спротивно", култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 1.400 м², КО "Камен дол", КП бр. 1123/2, план 4, скица 3, м.в. "Спротивно", култура-пасиште, класа 5, со вкупна површина од 978 м², КО "Камен дол", КП бр. 1124, план 4, скица 3, м.в. "Спротива", култура-лозе, класа 3, со вкупна површина од 2.065 м², сопственост на Филков Горѓи од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 323, издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бр. 66, Кавадарци. (11714)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1630, план 007, скица 008, во м.в. Горна лока, катастарска култура 14100, катастарска класа 2, во површина од 3478 м², евидентирано во ИЛ бр. 1173, КО Марена, издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци бр. 1103/820 од 16.03.2000 година, за купопродажна цена од 65.000,00 денари, сопственост на Манева Блажо Владанка од Кавадарци, ул. "25-ти Мај" бр. 28.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (11715)

Се продава земјоделско земјиште, нива 2 класа построена на КП бр. 6684/1, план 48, скица 149, на м.в. "Скопски Пат", која е со вкупна површина од 1.607 м², заведена по ПЛ бр. 12062 за КО Тетово, сопственост на Јанковска Драгица, Јанковска Славјанка и Брашиќ (Јанковска) Снежана, за вкупна купопродажна цена од 3.000.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со земјиштето кое се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимовски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (11716)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 3761, нива на м.в. "Д.круше" 3 класа, во површина од 1248 м², опишано по ПЛ бр. 1299 на КО Теарце, сопственост на Сулејмани Али Реџеп од с.Теарце - Тетово, за цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (11717)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 3760/*, нива на м.в. "Д.круше" 3 класа, во површина од 1927 м², опишано по ПЛ бр. 1915 на КО Теарце, сопственост на Емурлаи Иса Селим од с.Теарце - Тетово, за цена од 380.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (11718)

Се продава идеална 1/2 една идеална половина од недвижен имот кој претставува КП бр. 3760/*, нива на м.в. "Доме круше" 3 класа, во површина од 1927 м², опишано по ПЛ бр. 1112 на КО Теарце, сопственост на Јајан Јонуз Амет од с.Теарце - Тетово, за цена од 190.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (11719)

Се разменува земјоделско земјиште - нива на КП бр. 838, план 7, скица 19 во м.в. Коста, класа 3, со површина од 1675 м²; нива на КП бр. 1095, план 7, скица 19, м.в. Коста, класа 3, со површина од 839 м²; нива на КП 2696/3, план 12, скица 41, м.в. Долни КР, класа 3, со површина од 1779 м² и 3/10 идеален дел од нива на КП 1856/1, план 11, скица 34, м.в. Нисија, класа 3, со површина од 12164 м², сите во КО Негорци, сопственост на Платански Јован од с.Негорци.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (11720)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3739, план 7, скица 33, м.в. Драги Дол, култура нива, класа 4; со површина од 2835 м², заведен во ПЛ бр. 164, за КО Матејче Куманово, сопственост на Нухија Амда Милаим од с.Матејче, Куманово, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1, Куманово. (11721)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 141/1, план 6, скица 10, м.в. Стари Умин Дол, култура нива, класа 3, со површина од 6765 м², заведен во ПЛ бр. 351, за КО Умин Дол Куманово, сопственост на Петровиќ Спаса Словенка од Скопје, ул. "А.Попов" бр. 150, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-

њето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1, Куманово. (11722)

Се продава земјоделско земјиште идеална една третина (1/3) од КП бр. 1091, план 5, скица 8, м.в. Саримеше, култура нива, класа 4, со површина од 9290 м², план 5, скица 8, м.в. Саримеше, култура Шума, класа 3, со површина од 640 м², заведена во ПЛ бр. 103, за КО Бедиње, сопственост на Крстевски Чедо, с.Бедиње, Куманово, за цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1, Куманово. (11723)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2622, план 6, скица 22, м.в. Карадаре, култура нива, класа 5, со површина од 2852 м², и КП бр. 2622, план 6, скица 22, м.в. Карадаре, култура нива, класа 6, со површина од 4000 м², заведен во ПЛ бр. 588, за КО Романовце, Куманово, сопственост на Зимбери Мисима Ајет, с.Романовце, Куманово, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1, Куманово. (11724)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 581, план 3, скица 2, м.в. Аништа, култура нива, класа 6, со површина од 3588 м², заведена во ПЛ бр. 564, за КО Доброшане, КП бр. 583, план 3, скица 2, м.в. Аниште, култура лозје, класа 7, со површина од 466 м², заведена во ПЛ бр. 568, за КО Доброшане, сопственост на Стојановска Младена, ул. "Трета МУБ" бр. 69/2, Куманово, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1, Куманово. (11725)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 423, план 2, скица 17, во м.в. Пештера, класа 2, со површина од 245 м², и нива на КП бр. 3891, план 9, скица 28, м.в. Попово Долче, класа 3, со површина од 988 м², во КО Грчиште, сопственост на Пеев Горѓи од Гевгелија, ул. "Н.Карев" 66, за вкупна цена од 3.500,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (11726)

Се продава нива класа 3, на м.в. "Мацарлија" на КП бр. 568 за КО Драгош, во површина од 4165 м², нива класа 3, на м.в. "Мацарлија" на КП бр. 796 за КО Драгош во површина од 1506 м², и нива класа 3, на м.в. "Ластовица" на КП бр. 797 за КО Драгош во површина од 762 м², за вкупна купопродажна цена од 70.000,00 денари, сопственост на Петровски Крсте од Драгош, сега во Австралија, а преку полномошникот Пачовски Александар од с.Драгош, Битолско.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот на гореназначената адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин камен" бр. 20. (11727)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 14120, план 40, скица 158, во м.в. "Стојанкаино Трло", нива од 4 класа, во површина од 4982 м², заведена во ПЛ бр. 3983 за КО Куманово, КП бр. 14121, план 40, скица 158, во м.в. "Стојанкаино Трло", нива од 4 класа, во површина од 3241 м², заведена во ПЛ бр. 3981 за КО Куманово и КП бр. 14122, план 40, скица 158, во м.в. "Стојанкаино Трло", нива од 4 класа, во површина од 2941, заведена во ПЛ бр. 3982, за КО Куманово, сопственост на Шаќири Рамиз, Шаќири Муртез и Шаќири Ариф, сите од Куманово, со стан на ул. "Карл Маркс" бр. 128.

Се повикуваат соседите-граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. "Ленинова" 66. (11728)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 274, дел 2, план 002, во м.в. Шалевица, кат.култура 11000 - нива, кат.класа 4, во површина од 3171 м², КП бр. 279, дел 1, план 002, скица 001, во м.в. Шалевица, кат.култура 11000 - нива, класа 4, во површина од 1039 м² и на КП бр. 279, дел 2, план 002, скица 001, во м.в. Шалевица, кат.култура 14100 лозје, кат.класа 3, во површина од 850 м², или во вкупна поршина од 5063 м², евидентирано во ИЛ бр. 322, КО Шивец, издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци бр. 1103/790 од 15.03.2000 година, за купопродажна цена од 160.000,00 денари сопственост на Гечев Лазар Пане, од Кавадарци, ул. "Браќа Х.Тетови" бр. 24.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

иштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (11729)

Се продава земјоделско земјиште нива со КП бр. 1603, во м.в. Стара Корија, класа 3, во површина од 6245, заведена во ПЛ бр. 222, за КО Ропалце, сопственост на Салии Неврије од с.Опаје, Куманово, за цена од 60 денари за м².

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3. (11730)

Се продава земјоделско земјиште во КО Сушица, на КП бр. 578/2, м.в. "Село", нива со површина од 1393 м², и КП бр. 578/3, м.в. "Село", нива со површина од 1298 м², во КО Сушица, сопственост на Димитриев Вангел од с.Сушица, Струмичко, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно од тоа, го губат правото на првенствено купување на парцелата.

Изјавите за прифаќање на објавената понуда да се достават до нотарот Милушев Манко, ул. "Ленинова" бр. 14-1/13. (11732)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3, од нива 3 класа, построена на КП бр. 493/* дел, план 4, скица 9, на м.в. "Долни суви дол", која е со вкупна површина од 3.750 м², заведена во ПЛ бр. 229 за КО Фалиште, сопственост на Фаризи Фариз Есат од с.Стримница, за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничат со земјиштето кое се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понуда да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (11734)

Се продава земјоделско земјиште, нива 3 класа, построена на КП бр. 493/* дел, план 4, скица 9, на м.в. "Долни суви дол", со површина од 1.250 м², заведена во ПЛ бр. 266 за КО Фалиште, сопственост на Зибери Азби Хусамедин од с.Стримница, за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјиште граничат со земјиштето кое се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Ма-

кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство

Изјавите за прифаќање на понуда да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (11736)

Тодорка Николова од СРЈ - Панчево, ул. "Паје Морганович" 67/36, го продава следниот недвижен имот: 1. нива во м.в. Диклеташ, КП бр. 600/3, површина 3203 м², 1. нива во м.в. Диклеташ КО 600/3, површина 1334 м², нива во м.в. Река, КП 244, површина 11588 м², 1. нива во м.в. Река, КП 600/3, површина 4875 м², нива во м.в. Река, КП бр. 247, површина 184 м² и 2/4 од нива во м.в. Тополиште, КП бр. 157, површина од 2466 м².

Наведениот оглас се продава за цена од 50 000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Ленче Томе Каранфиловска од Штип, со седиште на ул. "Генерал Михајло Апостолски" бр.5. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (11739)

Се продава 1/2 од недвижен имот кој претставува КП бр. 149, нива на м.в. "Арбол" 3 класа, во површина од 4802 м², опишано во ПЛ бр. 60, на КО Стримница, сопственост на Керим Јусуф Абди од с.Стримница, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (11741)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 417, нива на м.в. "Режика" 4 класа, во површина од 3685 м², опишано во ПЛ бр. 50, на КО Саракино, сопственост на Миле Стојан Димитриевски од с.Саракино, Тетово, за цена од 737.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (11742)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 332/*, ливада на м.в. "Литчанка" 6 класа, во површина од 1985 м², опишано во ПЛ бр. 1729, на КО Челопек, сопственост на Идризи Далипа Харун од с.Челопек - Тетово, за цена од 238.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-

њето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово.

(11744)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 418, нива на м.в. "Режика" 3 класа, во површина од 4571 м², опишано во ПЛ бр. 535, на КО Сараќино, сопственост на Вера Раде Мишевска од Тетово, ул. "Б.Кочовски" бр. 62, за цена од 914.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово.

(11746)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 835/дел на м.в. "Ограде" овошна градина 2 класа, целата во површина од 355 м², План Уп.бр. 1103-654/1 од 15 03 2000 година, опишана по ПЛ бр. 603, на КО Цепчиште, сопственост на Абаз Нуредина Ымрија и Абаз Вд.Нуредина Зеќие и двајцата од с.Цепчиште, за вкупна цена од 248.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр.76, Тетово.

(11747)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 124, план 3, скица 27, м.в. Лепен дол, култура нива, класа 5, со површина од 165 м², КП бр. 271, план 3, скица 27, м.в. Лепен дол, култура нива, класа 5, со површина од 301 м², КП бр. 272, план 3, скица 27, м.в. Лепси дол, култура нива, класа 5, со површина од 555 м², КП бр. 278, план 4, скица 27, м.в. Лепси дол, култура нива, класа 5, со површина од 1111 м², КП бр. 279, план 4, скица 27, м.в. Лепен дол, култура нива, класа 5, со површина од 1293 м², КП бр. 280, план 4, скица 27, м.в. Лепен дол, култура нива, класа 4, со површина од 1105 м², заведени во ПЛ бр. 10 за КО Матејче, сопственост на Раман Алириза, с.Матејче, Куманово, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1-а, Куманово.

(11748)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива, класа 2, на КП бр. 4290 во м.в. "Горно Садово", во вкупна површина од 2178 м², заведена во ИЛ бр. 5231 за КО Прилеп, сопственост на Чорбеска Вангел

Хрисула со живеалиште во Прилеп, ул. "Киро Фетак" бр. 62, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓоски" бр. 66.

(11749)

Се продава земјоделско земјиште во КО Раштани, сопственост на Недева Лилјана од Велес, населба Тунел, бр.3/2/3 и тоа. култура нива, класа 3, површина 4000 м² и класа 6, површина 5072 м², со број на КП 445/1, план 5, скица 18, м.в. Село ливаге, заведени во ПЛ бр. 362 за КО Раштани.

Наведениот имот се продава за цена од 1,5 ДЕМ по м² во денарска противвредност.

Согласно чл.14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.

(11750)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 1-63-1, на м.в. "Керамидница", нива 4 класа, во површина од 570 м², во КО - Беловиште - Гостивар, за цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство Единиство", Гостивар.

(11751)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2205, план 6, скица 31, м.в. Забел, култура нива, класа 6, со површина од 1802 м², заведена во ПЛ бр. 188 за КО Никуштак, сопственост на Ајдини Ханифа, с.Никуштак, Куманово, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1, Куманово.

(11753)

Се продава земјоделско земјиште - нива, во вкупна површина од 1038 м², која се наоѓа на КП бр. 489/2 за КО Орешани, во м.в. Нерезина река, сопственост на Гостимир Бошко ул. "Владимир Комаров" од Скопје и Гостимир Вера ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 46А од Скопје, по цена од 600,00 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков, ул. "Јани Лукровски" бр. 14, Газн Баба, Скопје. (11706)

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште - нива од сопственоста на продавачот која изнесува 1/4 идеален дел од целокупниот имот построена на КП бр. 113, план 3, скица 4, класа 4, со површина од 7080 м², нива на КП бр. 114/1, план 3, скица 4, класа 4, со површина од 6150 м², нива на КП 114/2, план 3, скица 4, класа 4, со површина 2400 м², и лозје на КП 114/3, план 3, скица 4, класа на КП бр. 114/1, план 3, скица 4, класа 4, сите на КО Кадино, сопственост Широ Горески со стан во с. Марино, Скопје, заведена во ПЛ бр. 1063, за цена од 286.285,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бб, локал 1 и 2, мезанин, во Општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 130-666; 130-665. (11745)

Се продава земјоделско земјиште - нива, во вкупна површина од 3964 м², која се наоѓа на КП бр. 1393/6 за КО Морани, во м.в. Трлиште, сопственост на Радловиќ Новица, со живеалиште на ул. "И.Козаров" бр. 128А, Скопје, по цена од 480.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков, ул. "Јани Лукровски" бр. 14, Газн Баба, Скопје. (11780)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 790/2, м.в. Бавча, култура овошна градина, класа 3, со површина од 286 м², КО Радивани, сопственост на Митревски Златан, за цена од 74.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (11783)

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП бр. 301/1, план 1, скица 6, м.в. Ограда, култура нива, класа 2, површина 3100 м², во КО Огњанци, сопственост на Исламов Амди од Скопје, ул. "Г.Стојчевски" 1/1-7 по цена од 100,00 денари за м²

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ГЦ Автокоманда, Општина Газн Баба, Скопје (11868)

Стоја Кузмановска од Куманово, ул. "Горче Петров" бр. 327 и Драге Кузмановски од Куманово, ул. "Горче Петров" бр. 327, како сосопственици на по идеална 1/2 го продаваат следново земјоделско земјиште:

Нива 1 класа, со површина од 1618 м², КП бр. 1893, бр. на план 5, бр. на скица 17, м.в. "Долна Река", ПЛ бр. 194 за КО Стрезовце.

Почетна цена на земјоделското земјиште, опишано во т.1 од оваа понуда, изнесува 31,00ден./м² (денарска противвредност на една германска марка за м²).

Лицата кои имаат право на првенство (заеднички сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), како и други заинтересирани лица се должни да се изјаснат по оваа понуда во рок од 30 дена од нејзиното објавување во "Службен весник на Република Македонија". (11756)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за производство застапување услуги и трговија на големо и мало "Окулус - М" во ликвидација, Скопје".

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за производство трговија на големо и мало "БО - ЖЕ" д.о.о. експорт - импорт во ликвидација, Скопје". (11708)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за трговија и транспорт "ЕМ - ЕЛ" експорт - импорт п.о. во ликвидација, Скопје". (11709)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Производно трговско претпријатие "СаТи компани" експорт-импорт п.о. во ликвидација, Скопје". (11710)

Тркалезен печат под назив: "Републички пазарен инспекторат - Скопје, број 152". (11282)

Тркалезен печат под назив: "Трговско друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги Спасеноски Лубомир "Еуропас"-Охрид ДООЕЛ". (11283)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 215639/94, издаден од УВР - Скопје на име Хамди Алим, с. Ласкарци, Скопје. (11760)

Пасош бр. 1293630/99, издаден од УВР - Скопје на име Амет Сејди, бул. "Македонска Кос. бриг." бр. 3/35, Скопје. (11778)

Пасош бр. 391243/94, издаден од УВР - Скопје на име Горѓев Драги, ул. "С. Филиповиќ" бр. 2/3/20, Скопје

Пасош бр. 646615/95, издаден од УВР - Скопје на име Ариф Елвер, ул. "Ц. Кенеди" бр. 9/1-3, Скопје (11785)

Пасош бр. 942780/96, издаден од УВР - Скопје на име Стојанов Љупчо, ул. "Т. Чапгоб" бр. 24/8, Скопје (11787)

Пасош бр.1302866/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Фазли Бајрам, с. Љуботен, Скопје. (11790)

Пасош бр.818973/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Симеон Наумовски, ул. Вера Радосавлевски 6-6, Скопје.

Пасош бр.702934/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Атанасова Верница, ул. "Ј. Лукроски" бр.10/1, Скопје.

Пасош бр.419933/94, издаден од УВР - Куманово на име Миљазим Елеззи, ул. "О. Прица" бр.12, Куманово. (11798)

Пасош бр.871468/96, издаден од УВР - Велес на име Босилков Борче, Велес. (11799)

Пасош бр.1047807/97, издаден од УВР - Тетово на име Јетмир Зибер, с. Радиовце, Тетово. (11803)

Пасош бр.1163502/99, издаден од ОВР - Крушево на име Синиша Мемедоски, с. Саждено, Крушево. (11820)

Пасош бр.884876, издаден од ОВР - Кичево на име Мустафа Тефик, с. Г. Строгомишта, Кичево. (11821)

Пасош бр.0144361/93, издаден од УВР - Тетово на име Селџини Адем, с. Доброште, Тетово. (11822)

Пасош бр.1275465, издаден од УВР - Струмица на име Демиров Цемаил, ул. "Бетовенова" бр.96, Струмица.

Пасош бр.778941/96, издаден од УВР - Струмица на име Христова Вера, ул. "Младинска" бр.100/24, Струмица.

Пасош на име Граматиков Никола, Нов Дојран. (11825)

Пасош бр.1117388/98, издаден од УВР - Скопје на име Софија Миленкава, бул. "Ј. Сандански" бр. 90/4-5, Скопје. (11840)

Пасош бр.1364505, издаден од УВР - Кочани на име Трајанова Сузана, ул. "Кирил и Методиј" бр.44, Кочани.

Пасош на име Дојрановска Славица, Гевгелија. (11843)

Пасош бр.1035954 на име Билјана Поповска, ул. "Пецо Божиновски" бр.43-3/4, Битола. (11844)

Пасош бр.1114870, издаден од ОВР - Кичево на име Далипи Зија, с. Ново Село, Кичево. (11845)

Пасош бр.0984348 на име Камилоски Исмаил, с. Црни-лиште, Прилеп. (11846)

Пасош бр.301855/94 на име Томчески Росе, ул. "Фазане-рија" бр.1/6, Гостивар. (11848)

Пасош бр.1442 на име Илиев Атанас, ул. "Партизанска" бр.76, Демир Капија. (11849)

Пасош бр.1262452, издаден од ОВР - Кичево на име Лимани Нешат, ул. "Ј. Пишерка" бр.36, Кичево. (11850)

Пасош бр.0566619 на име Вејслиовиќ Хајриз, с. Десово, Прилеп. (11851)

Пасош бр.1340871 на име Зулбеари Сефадин, нас. Млаки, Гостивар. (11852)

Пасош бр.0454425 на име Танов Ристо, ул. "Илинден-ска" бр.1/2, Гевгелија. (11853)

Пасош бр.994930 на име Асани Мусли, с. Челопек, Тетово. (11854)

Пасош бр.0814895/95, издаден од УВР - Скопје на име Јордановски Коки, ул. "М. Влаот" бр. 19 а, Скопје.

Пасош бр.144234/93, издаден од УВР - Тетово на име Алија Асим, с. Ларце, Тетово. (11862)

Пасош бр.592105/95, издаден од УВР - Тетово на име Адриан Азирп, ул. "Браќа Миладинови" бр. 400/8, Тетово. (11884)

Пасош бр.429353/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Вилип Фетије, ул. "Дон Кенеди" бр. 28-б, Скопје. (11898)

Пасош бр.647987, издаден од УВР - Струмица на име Николова Катина, ул. "Ванчо Китанов" бр.15/11, Струмица. (11901)

Пасош бр.899224, издаден од УВР - Струмица на име Јанева Танка, ул. "Крсто Узунов" бр.5/10, Струмица.

Пасош бр.1239826, издаден од ОВР - Валандово на име Таневска Јулијан, ул. "Првомајска" бр.13, Валандово.

Пасош бр.0011568/92, издаден од ГУВР - Скопје на име Димитар Мирчев, ул. "Орце Николов" бр. 96/3-7, Скопје.

Пасош бр.744647/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Предовиќ Тодор, ул. "Н. Фронт" бр.23-2/9, Скопје. (11914)

Пасош бр.437832, издаден од УВР - Штип на име Трајановски-Зоран, ул. "Астибо" бр. 23, Штип. (11915)

Пасош бр.17715/93 на име Етемоски Кујтим, с. Фран-гово, Струга. (11916)

Пасош бр.17733/93 на име Етемоска Зудие, с. Франгово, Струга. (11917)

Пасош бр.74473/93 на име Дани Севди, с. Делогожда, Струга. (11918)

Пасош бр.1236438/99, издаден од ОВР - Струга на име Каба Менди, с. Велешта, Струга. (11919)

Пасош бр.120237, издаден од УВР - Струмица на име Цилева Ђојка, ул. "Петти ноември" бр. 3, Струмица.

Пасош бр.0036458/93, издаден од УВР - Струмица на име Петрова Снежана, ул. "Тошо Арсов" бр.31, Струмица. (11921)

Пасош бр.1150629/99, издаден од УВР - Струмица на име Асанов Кабил, с. Нова Маала бр. 108, Струмица.

Пасош бр. 646947/97, издаден од УВР - Скопје на име Мандак Шукрија, ул. "К. Сејфула" бр. 3, Скопје. (11923)

Пасош бр.1264989, издаден од УВР - Тетово на име Енвер Пајазити, с. Челопек, Тетово. (11968)

Пасош бр.0492198/95, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Петровски Здравче, ул. "Биљино" бр. 6, Крива Паланка. (12051)

Работна книшка на име Доста Стојановска, Скопје.

Работна книшка на име Грчаревска Бети, с. Орешани, Скопје. (11786)

Работна книшка на име Угуровски Љупчо, Скопје.

Работна книшка на име Ангеловиќ Горанчо, Скопје.

Работна книшка на име Филип Слафан, Скопје. (11796)

Работна книшка на име Алман Мандак, Скопје. (11813)

Работна книшка на име Муарем Ерол, Скопје. (11815)

Воена книшка, издадена од во Скопје на име Александар Давидовски, ул. "О. Прица" бр.14, Скопје. (11792)

Воена книшка, издадена од во Скопје на име Бахтијар Сали, ул. "Ш. Оризари" бр.12а, Скопје. (11793)

Свидетелства за 2 и 4 година и Диплома, издадени од Гим. "Зеф Љуш Марку" Скопје на име Шабан Трстена, Скопје. (11818)

Диплома, издадена од Ц.Р.О. "Македонија" Скопје на име Стојанова Венета, Скопје. (11788)

Даночна картичка бр.5030992104559, издадена од Управа за приходи-Скопје на име Пицерија "Далфуфо" Скопје. (11805)

Решение бр.15-5411, издадено од Собрание на Општина "Центар"- Секр.за стоп. и труд-Скопје на име Никовска Вена, Градски Зид кула бр. 165, Скопје. (11800)

Решение бр.25-3112, издадено од Министерство за стопанство -Секретаријат за стоп.-"Центар"-Скопје на име "Авро-Гас-сервис"Гадучи Пандурче, Скопје. (11801)

Чекови од бр. 0070004585846 до 0070004585851, од тековна сметка бр.132624/65, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Анастасовски Борче, Скопје.

Чек бр.0020001896131, од тековна сметка бр. 425599, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Милевски Никола, Скопје. (11183)

Чек бр. 4150352, од тековна сметка бр. 8855-46, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Пановски Георги, Скопје. (11207)

Чекови од бр. 4613184 до 4613193, од тековна сметка бр.8508546, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Илчевски Тодор, Скопје. (11235)

Чекови од бр.3911697 до 3911707, од тековна сметка бр.12954353, издадени од Комерцијална банка АД

Скопје на име Кузеска Јовановиќ Клементина, Скопје.
Чекови од бр. 0100002861882 до 0100002861889, од тековна сметка бр. 10720791, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Генадиева Димитрова Магдалена, Скопје. (11277)
Чекови бр. 0050004978094 и 0050004978095, од тековна сметка бр. 0008584413, издадени од Комерцијална банка АД-Скопје на име Стајковски Стојко, с. Побожје, Скопје. (11279)
Чек бр. 0010004482589, од тековна сметка бр. 11159221, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Николова Снежана, Скопје. (11298)
Чекови бр. 0010001185790, 0030001588583, 0030003083248, 0100002873477, 0100002873478 и од бр. 0100002873479 до 0100002873489, од тековна сметка бр. 05902826, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Данева Марија, Скопје. (11323)
Работна книшка, издадена во Ниш на име Драгољуб Давиниќ, Скопје. (11177)
Работна книшка на име Богданова Силвана, Скопје.
Работна книшка на име Асан Реџеп, Скопје. (11185)
Работна книшка на име Љупчо Ристовски, Скопје.
Работна книшка на име Урошевиќ Драгомир, Скопје.
Работна книшка на име Бушиноски Зоран, Скопје.
Работна книшка на име Васа Глигуроска, Скопје.
Работна книшка на име Стојановски Роберт, Скопје.
Работна книшка на име Лацова Елена, с. Стојаково, Гевгелија. (11290)
Работна книшка на име Зимбаков Васил, с. Босилово 164, Струмица. (11293)
Работна книшка на име Зорниц Исмет, с. Житоше, Крушево. (11300)
Работна книшка на име Хопи Сукран, ул. "Б. Кидрич" бр. 58, Гостивар. (11303)
Работна книшка на име Серафимовски Миле, Скопје.
Работна книшка на име Алиу Зулкуфли, с. Чеграње, Гостивар. (11307)
Работна книшка на име Зилбери Аким, ул. "Б. Блажа" бр. 9, Гостивар. (11308)
Работна книшка на име Тасим Исмаили, с. Велебрдо, Гостивар. (11311)
Работна книшка на име Костова Славица, ул. "Киро Пракицов" бр. 28, Велес. (11313)
Работна книшка на име Целоски Ариф, с. Лабуништа, Струга. (11315)
Работна книшка на име Доне Ангеловски, с. Марино, Скопје. (11321)
Работна книшка на име Наташа Ристовска, бр. 43/3-5, Скопје. (11322)
Работна книшка на име Руса Тасева, Скопје. (11325)
Работна книшка на име Али Демпир, с. Студеничани, бр. 38, Скопје. (11331)
Работна книшка на име Венгта Никсва, Скопје. (11333)
Работна книшка на име Домазетовска Жаклина, Струга. (11337)
Работна книшка на име Чавкоски Гуро, Струга. (11338)
Работна книшка на име Бекрири Халил, Скопје. (11342)
Работна книшка на име Велоска Мица, ул. "Илинденска" бр. 195, Тетово. (11346)
Работна книшка на име Ѓебини Аздин, с. Ројле, Тетово.
Работна книшка на име Серафимов Миле, с. Волково, Скопје. (11356)
Работна книшка на име Атанасовска Елена, Скопје.
Работна книшка на име Атанасовски Трајче, Скопје.
Работна книшка, издадена од Битола на име Јовче Јаневски, Скопје. (11368)

Воена книшка на име Јаковски Димитри, ул. "9 Мај" бр. 34, Пробиштип. (11340)
Чековна картичка бр. 8635428 и чек бр. 5155347, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николова Татјана, Скопје. (11270)
Свидетелство за 8 одделение на име Тасева Живана, с. Отовица, Велес. (11289)
Свидетелство за завршено средно образование на име Алексовски Драги, с. Младо Нагоричани, Куманово.
Свидетелство на име Димитров С. Митко, с. Богданци, Радовиш. (11292)
Свидетелство, издадено од ОУ "Св. Кирил и Методиј", с. Бучин, Крушево. (11297)
Свидетелство на име Зоран Спасов, Радовиш. (11301)
Свидетелство на име Романоска Лена, ул. "У.Б. Станоевиќ" бр. 9, Гостивар. (11309)
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Бошко буха", с. Глумово на име Абазис Исмаил, с. Глумово, Скопје. (11310)
Свидетелство за 8 одделение на име Андреевски Гоце, с. Мартолци, Велес. (11312)
Свидетелство на име Богданова Силвана, ул. "Н. Карев" бр. 8, Кочани. (11314)
Свидетелство на име Амети Аврирахим, с. Копачин Дол, Тетово. (11317)
Свидетелство за 8 одделение на име Зејнело Ирфан Бурхан, с. Горно Врановци, Велес. (11319)
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Емил Дураку" - с. Буковиќ на име Исмаил Исмаил, с. Буковиќ, Скопје. (11328)
Свидетелство на име Анифе Зибер, с. Доброште, Тетово. (11344)
Свидетелство на име Салихи Е. Валдете, с. Слатино, Тетово. (11345)
Свидетелство на име Идриз Бенами, с. Боговиње, Тетово. (11348)
Свидетелство за 8 одделение на име Муабије Адил, с. Конче, Радовиш. (11349)
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Африм Идризи, ул. "167" бр. 47, Тетово. (11350)
Индекс бр. 2339, издаден од Факултет за Безбедност - Скопје на име Владо Мирчевски, Скопје. (11252)
Индекс бр. 4174, издаден од Шумарски факултет - Скопје на име Калач Ален, Скопје. (11327)
Возачка дозвола на име Ефремов Крумчо, ул. "Ј. Стојанов" бр. 35, Пробиштип. (11341)
Диплома на име Леов Зоран, ул. "Бл. Горев" бр. 99/3-18, Велес. (11288)
Диплома на име Џевдет Фејзулп, с. Слатино, Тетово.
Диплома на име Асан Атем, с. Шутово, Крчево. (11304)
Магнетна картичка ж. см. 40100-601-65737, издадена од ЗПП - Скопје на име "Алдеко", Скопје. (11273)
Потврд за обични акции Р. бр. 1072 на износ од 170 акции на име Трајчев Ванчо, ул. "Белградска", Струмица.
Книшка на име Сведоски Петар, ул. "Ленин" бр. 91, Прилеп. (11316)
Здрав ствена легитимација, издадена од во Скопје на име Јусуфи Шабан, с. Крушовек, Скопје. (11318)
Акциј, издадени од Железарница Скопје - Погон услуги - Скопје на име Капловски Харун, с. Мојаници, Скопје. (11332)
Здравствена легитимација на име Петрески Влатко, ул. "Н. Карев" бр. 7, Пробиштип. (11339)
Повеќе уверенија на име Несторски Зоре, Македонски Брод. (11343)
Даночна картичка бр. 4030990212431, издадена од Управа за приходи - Скопје на име ГОРД "Системи", Скопје.

- Даночна картичка бр. 4030900282681, издадена од Управа за приходи - Скопје на име "Алдеко", Скопје
Даночна картичка бр. 5027988101064 на име Ивниов Синиша, с. Секиринк, Струмица (11284)
Даночна картичка бр. 4006990105203 на име "И.И.М." ДОО экспорт-импорт, Гевгелија. (11285)
Даночна картичка на име Миндоски Ристе, ул. "Фрушка Гора" бр. 2, Прилеп. (11295)
Даночна картичка на име Златески Тони, ул. "Бранка Ламески" бр. 38, Прилеп (11299)
Даночна картичка бр. 4030992261740, издадена од Управа за приходи на град Скопје - Скопје на име "Млада Инженеринг" - Розитка ДООЕЛ, Скопје. (11324)
Даночна картичка бр. 0503099139660, издадена од Управа за приходи - Скопје на име Поповска Елизапета фризер "Бети", Скопје (11367)
Чекови од бр. 4444976 до 4444982, од тековна сметка бр. 617/25, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Коневски Љубен, Скопје. (11326)
Решение рег. бр. 1207-123/2, издадено од Министерство за трговија на име Глобал Бизнис Груп - Претставништво, ул. "11 Октомври" бр. 32, Скопје. (11187)
Чекови на име Стојановиќ Горан, с. Речица, Куманово.
Чек бр. 0050004004749, од тековна сметка бр. 6627849, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовски Драги, Скопје. (11703)
Работна книшка на име Ангеловски Александар, ул. "11 Ноември" бр. 148А, Куманово. (11377)
Работна книшка на име Селими Елвер, с. Горно Којнаре, Куманово. (11379)
Работна книшка на име Горан Маринковски, ул. "Тодановски" бр. 63, Куманово. (11380)
Работна книшка на име Џила Ади, Струга. (11382)
Работна книшка на име Мамудоски Фадил, ул. "11 Октомвриска" бр. 133, Прилеп. (11385)
Работна книшка на име Скендерски Горан, Берово
Работна книшка на име Зозовски Горги, Делчево
Работна книшка на име Шерафет Вахид, Охрид. (11420)
Работна книшка на име Илиевска Жана, с. Држани, Битола. (11432)
Работна книшка на име Стеваноски Роберт, ул. "Орде Чопела" бр. 26, Прилеп (11436)
Работна книшка на име Лидија Каркинска, ул. "Вардарска" бр. 2, Гостивар. (11451)
Работна книшка за 3 одделение на име Абазов Исо Бејлур, с. Д. Јаболчиште, Велес. (11496)
Работна книшка на име Демир Умран, ул. "Мукос" бр. 22 Битола. (11500)
Работна книшка на име Величковски Игор, ул. "Р. Гоговска" бр. 16, Крива Паланка. (11506)
Работна книшка на име Јованчев Дејан, Скопје. (11549)
Работна книшка на име Јакимовска Јасминка, с. Метежево, Крива Паланка (11570)
Работна книшка на име Лазаров Горге, Гевгелија.
Работна книшка на име Велјановиќ Сашо, с. Речица, Куманово (11611)
Работна книшка на име Јонеска Сузана, Струга (11614)
Работна книшка на име Грачевски Ђуничо, ул. "Ружа Делчева" бр. 11-1/16 Битола (11640)
Работна книшка на име Весна Мицевска, с. Д. Оризаре, Битола (11641)
Работна книшка на име Слав Соколески, Прилеп.
Работна книшка на име Отовиќ Живко, Брвеница Тетово (11643)
Работна книшка на име Мурсел Мусли, с. Крушопек, Скопје. (11646)
Работна книшка, издадена во Куманово на име Славица Трпеска, Скопје (11650)
Работна книшка на име Шемседин Осман, ул. "Г. Попхристов" бр. 6/2-1, Скопје (11658)
Чековна картичка бр. 6863/55, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Стилов Борчо, с. Таринци, Штип (11605)
Чековна картичка бр. 5357/34 на име Гелв Никола, ул. "Сутјеска" бр. 31, Штип (11639)
Свидетелство на име Салиевски Фета, с. Бузалково, Велес. (11375)
Свидетелство на име Анастасов Благојчо, ул. "С. Ербапче" бр. 36, Кочани. (11376)
Свидетелство за 8 одделение на име Беким Емини, с. Отља, Куманово. (11381)
Свидетелство на име Бајрам Рамадани, ул. "Полог" бр. 26, Тетово. (11386)
Свидетелство за 4 одделение на име Зекиров Хикмет, с. Јаболчиште, Велес. (11392)
Свидетелство за 8 одделение на име Имероски Елвер, с. Лабуншта, Струга. (11422)
Свидетелство за 8 одделение на име Латифоска Андисе, с. Лабуншта, Струга. (11424)
Свидетелство на име Миташев Горан Мирташински - 7, Штип. (11429)
Свидетелство за 8 одделение на име Шерифоски Ескан, с. Дебреште, Прилеп. (11439)
Свидетелство на име Буровиќ Сајо, с. Лажани, Прилеп.
Свидетелство на име Туран Мамудоски, с. Пешталево, Прилеп. (11444)
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафи Синани, с. Жеровјане, Тетово. (11448)
Свидетелство на име Роквиќ Станко, ул. "Т. Мендол" бр. 1, Куманово. (11502)
Свидетелство на име Величковска Јасминка, ул. "4-ти Јули" бр. 3, Крива Паланка. (11503)
Свидетелство за 8 одделение на име Ивововска Гордана, с. Луке, Крива Паланка. (11507)
Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение, издадени од ОУ "Јосип Броз" - В. Вае - Скопје на име Владо Стојановски, Скопје. (11560)
Свидетелство на име Фејзоски Зулсер, с. Канатларци, Прилеп. (11589)
Свидетелство на име Сулејманоски Сулејман, с. Канатларци, Прилеп. (11592)
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафи Флорине, с. Жеровјане, Тетово. (11597)
Свидетелство за 8 одделение на име Мирсада Фетаџи, Неготино. (11604)
Свидетелство за 8 одделение на име Кујтим Кура, с. Велешта, Струга. (11617)
Свидетелство на име Тошева Тодорка, ул. "29 МОЕМ" бр. 57, Штип (11638)
Свидетелство на име Беким Алириџиџиште, Тетово (11645)
Диплома на име Волчевска Каравица, ул. "В. Главинов" бр. 15, Битола (11383)
Диплома на име Стојкова Бојана, ул. "Јовче Чучук" бр. 57, Велес. (11396)
Диплома на име Кемаледин Мамути, ул. "О. Революција" бр. 58, Куманово (11411)

Диплома на име Добре Георгиев, с Оризари, Кочани
 Сообраќајна дозвола на име Алровим Елмаз, с Цр-
 квино, Велес (11401)
 Книшка за повластено возење бр 02781, издаден од
 Минис за труд и соц политика ПЕ-Кисела Вода - Скоп-
 је на име Мустафовски Фазлија, с Цветово, Скопје
 Општ на име Ајваз Цавиди, с Танушевци, Скопје
 Лична карта на име Мишеска Милица, ул. "Благоја
 Госка" бр 25/4, Тетово (11644)
 Даночна картичка на име Митев Ангелчо, ул "Д Лаза-
 ров" бр 12, Кочани (11609)
 Даночна картичка бр 4030994111109, издадена од Упра-
 ва за приходи-Скопје на име "ВЕС-ТЕЛ"-ВеснаДООЕЛ,
 Скопје (11652)
 Чекови бр 0040001976157 и од бр. 0040003914832 до
 0040003914845, од тековна сметка бр 01269121, издадени
 од Комерцијална банка а д - Скопје на име Томислав
 Бундалевски, Скопје (11517)
 Решение бр 25-1882 на име Асану Асан, ул "179" бр. 11,
 Тетово (11596)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните на-
 бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Минис-
 терството за одбрана на Република Македонија
 објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17-19/52 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИ- ЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик Министерство за од-
 брана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.
2. Предмет на јавната набавка прибирање на доку-
 ментација за претходно утврдување на подобноста
 на понудувачите како можни носители за набавка
 на:
 1. Сирење бело кравско во канти од 7-15 кг.
 2. Кашијавал кравски-пита од 5-7 кг.
 3. Сирење топено од 25-33 грама парче.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на
 учество имаат сите правни и физички лица кои вр-
 шат стопанска дејност.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно
 член 31 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја
 достават следната придружна документација во ори-
 гинални примероци или заверени копии кај нотар и
 тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско финансиски бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети
 потребни за реализирање на набавката,

- менаџерски способности,
 - искуство и стручен кадар за извршување на набав-
 ката,
 - нема правосилна пресуда со која е изречена мерка
 безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена
 од надлежен судски орган,
 - документ за регистрација за вршење на нивната
 дејност.
2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
 ничениот повик (до кои ќе се достави писмено бара-
 ње за поднесување понуда), задолжително треба за-
 едно со понудата да дадат гаранција во вид на депо-
 нирани средства или банкарска гаранција, во вред-
 ност од 5% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за ограничениот повик да се
 доставува во затворен коверт на кој во горниот лев
 агол стои ознака "не отворај", како и бројот на огра-
 ничениот повик. Ковертот не смее да содржи никак-
 ва ознака со која би можел да се идентификува по-
 нудувачот
 2. Документацијата да се достави на адреса: Минис-
 терство за одбрана на Република Македонија, ул.
 "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта, преку архива
 во Министерството за одбрана најдоцна до
 13.04.2000 година или на денот на јавното отворање.
 3. Јавното отворање на документацијата ќе се извр-
 ши на ден 17.04.2000 година со почеток во 11,00 ча-
 сот, во просториите на Министерството за одбрана
 на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб
 Скопје.
- Претставниците на понудувачот на денот на јавното
 отворање се должни на комисијата за јавни набавки
 да и предадат писмено овластување за учество на
 јавното отворање.
4. Документацијата што нема да биде доставена во
 утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена
 според барањата содржани во повикот нема да се
 разгледува.
- Дополнителни појаснувања може да се добијат на
 телефон 091/28-21-52,

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни-
 те набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ми-
 нистерството за одбрана на Република Македонија
 објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17-19/53 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за од-
 брана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.
2. Предмет на набавката Прибирање понуди за на-
 бавка на:

- 2.1. Брашно Тип - 500.....200.000 кгр.
- 2.2. Мешан мармелад од 30 грама во Ал-фолија со термичко затворање ...10.000 кгр.
- 2.3. Маргарин или путер, пак.од 20 гр. ...20.000 кгр.
3. Бараниот производ под реден број 2.1. во потполност да одговара на пропишаните услови од Правилникот за квалитетот на житата, мелничките и пекарските производи, тестенини и брзо смрзнати теста, пакување 25/1, во јутани или петослојни натрон вреќи, а количина од 3.000 кгр. да биде пакувана 1/1 и потоа во ПВЦ картонска тацна од по 10 кгр
4. Бараниот производ под реден бр. 2.2 во потполност да одговара на одредбите од член 80-85 од Правилникот за квалитетот на производите од овошје, зеленчук, печурки и пектински препарати. Испорака на производите под реден бр. 2.1. и 2.2. е тримесечна до гарнизон Скопје, Штип и Битола по доставена диспозиција, а за истите се бара гаранција за квалитетот од најмалку 1 (една) година.
5. Бараниот производ под реден бр. 2.3. по својот квалитет во потполност да одговара на Правилникот за квалитетот на маслото за јадење, и маста од растително потекло и на маргаринот, мајонезот и на нив сродни производи или путерот, да одговара на Правилникот за млеко и млечни производи. Испораката на производот е месечна франко сите гарнизони во Р.Македонија. Се бара гаранција на производот од најмалку 2 (два) месеци сметано од денот на испораката.
6. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.
7. Можност за поделба на набавката по вид на производ и по количина.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,
- цена, со пресметан данок. Данокот да е посебно пресметан и искажан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производот,
- рок на испорака,
- гаранција за квалитет.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр.32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот преку пошта со предавање во архивата на Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје до 13.04.2000 година или со предавање на комисијата за набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен ознаката "не отворај" и бројот на Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда" а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака "документација", и точната адреса на понудувачот.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ:

- цена.....40%
- квалитет... ..15%
- начин и услови на плаќање... ..10%
- рок на испорака.....10%
- техничко-технолошки можности за производство-испорака ..25%

VI. РОКОВИ

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 17.04.2000 година со почеток во 13.00 часот во просториите на Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 52, 239-119.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17-19/54 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на јавната набавка прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

1. Овошен сок во дои-пак од 2 дл.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско финансиски бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 5% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

2. Документацијата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" 66, Скопје, по пошта, преку архива во Министерството за одбрана најдоцна до 13.04.2000 година или на денот на јавното отварање.

3. Јавното отварање на документацијата ќе се изврши на ден 17.04.2000 година со почеток во 09,00 часот, во просторите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" 66 Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отварање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отварање.

4. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена

според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28-21-52,

Комисија за јавни набавки

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1-2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ :

1.1. Набавувач на јавниот повик е Македонската радио телевизија.

1.2. Предмет на јавната набавка е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители на набавката за:
– 4 (четири) камери (во конфигурација за студиско користење на камерите, со можност 16:9 / 4:3).

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

1.4. Отворањето на пријавите ќе се врши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација за:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката,
- документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност,
- документ дека не е во стечај или ликвидација,
- документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста.

2.2. Понудувачот кој е биде избран како најповолен ќе биде должен да достави банкарска гаранција или да депонира средства во висина од 5% од вредноста на набавката.

2.3. Барањата документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

2.4. Документацијата за ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознака „не отворај“ и бројот на ова јавно барање. Истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

2.5. Рокот над доставување на документацијата е 21 ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

2.6. Документацијата да се достави на адреса ЈП Македонска радио телевизија, бул. „Гоце Делчев“ 66, Скопје, по пошта или преку архивата на Македонската радио телевизија.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

3.2. Дополнителни информации можат да се добијат на телефон ++ (389) 091/226-911 или ++ (389) 091/112-200, локал 24-65 и 25-56 и факс ++ (389) 091/226-911.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 26/98) Советот за радиодифузија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000

1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Видео касети и компакт дискови за завршените проекти од јавен интерес на првиот конкурс:

1.1. BETA SP 30 мин.	185
1.2. BETA SP 60 мин.	95
1.3. BETA SP 90 мин.	80
1.4. DV CAM 32 мин – мал формат	185
1.5. DV CAM 64 мин – голем формат	95
1.6. DV CAM 124 мин – голем формат	80
1.7. C VXC – 30 мин.	1120
1.8. C VXC – 60 мин.	560
1.9. C VXC – 90 мин.	520
1.10. C VXC – 180 мин.	20
1.11 VXC – 60 мин.	30
1.12. VXC – 180 мин.	50
1.13. VXC – 240 мин.	250
Аудио касети – 90 мин.	200
Компакт дискови (CD-R) – музички	32.500

Касетите и компакт дисковите треба да се од познат производител со докажан квалитет.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Име и адреса на понудувачот;
- 2.2. Извод од регистрација на дејноста;
- 2.3. Доказ за бонитетот од носителот на платниот промет (оригинал или заверена копија од нотар);
- 2.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвидација што се докажува со извод од судска евиденција согласно член 24 од Законот за јавните набавки;
- 2.5. Цена на набавката (со вклучени сите такси и давачки и вклучително ДДВ – данок на додадена вредност);
- 2.6. Рок и место на испораката, односно извршување на набавката;
- 2.7. Начин на плаќање;
- 2.8. Гаранција за квалитетот и стандард на опремата.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Изборот на најповолен понудувач ќе се врши согласно член 25, став 1, алинеја 2 од Законот за јавните набавки.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 4.1. Рок на доставување на понудите е заклучно со 07.04.2000 година;
- 4.2. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки;
- 4.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда;
- 4.4. Понудите кои не се изработени спрема овие барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, нема да се разгледуваат.

5. ВРЕМЕ И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ЈАВНОТО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 5.1. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно, на 12.04.2000 година во 12 часот во просторите на Советот за радиодифузија, во согласност со членот 29 од Законот за јавните набавки.

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Град Скопје објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-5/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик е Град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска 66“, Скопје.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-5/2000 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на опремување со објекти од комунална инфраструктура за индивидуална комунална потрошувачка до градежни парцели на подрачјето на град Скопје, во текот на 2000 година, т.е. проектирање и изградба на сите приклучоци од објектот до соодветниот објект на комуналната инфраструктура:

- а) приклучок на атмосферската канализација од објектот до и со последната шахта;
- б) приклучок на водоводна мрежа од објектот до и со водомерна шахта;
- ц) приклучок на фекална канализација од објектот до и со последната шахта;
- д) приклучок на топлификациона мрежа од објектот до последната шахта;
- е) приклучок на гасоводна мрежа од објектот до последната шахта;
- ф) приклучок на ниско-напонска електрична мрежа од објектот до приклучниот орман (за индивидуални станбени згради) и од објектот до разводниот орман (за други објекти);
- г) приклучок на ТТ-мрежи од објектот до и со приклучен орман,

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Град Скопје има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката.

2. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени во членот 35 од Законот за јавните набавки.

3. Избраните подобни понудувачи ќе бидат повикани да дадат свои понуди со единечни цени за извршување на работи кои се однесуваат на предметот на набавката од точка I-2, предвидени со тендерска документација, заради утврдување на ценовник за извршување на предметните работи во текот на 2000 година.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет: досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката, расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- документ за економско-финансиски бонитет;
- документ за правосилна пресуда

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејноста;

- документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста и договор за заеднички настап или список на подизведувачи;

- документ дека не е во стечај или ликвидација.

Документите за техничко-технолошки бонитет и регистрацијата треба да се однесуваат за видот на работата од предметот на набавката за која понудувачите даваат своја понуда.

Понудувачите можат да дадат свои понуди за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плнк, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на последното објавување во јавно гласило.

4. Документацијата се доставува до набавувачот - корисник на услугата, Град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на тел. 119-154, Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 6/98), Комисијата за јавни набавки на Град Скопје објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-6/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик е Град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-6/2000 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на изградба на дистрибутивни трафостаници на подрачјето на град Скопје во текот на 2000 година.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Град Скопје има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката.

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побара дополнителна понуда за изградба на дистрибутивни трафостаници на подрачјето во град Скопје, предвидени со Програмата за уредување на градежно зем-

јиште на подрачјето на Град Скопје за 2000 година и Програмата за користење на средства од употреба на градежно земјиште на подрачјето на град Скопје за 2000 година, според динамика утврдена од набавувачот - Град Скопје.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени во членот 35 од Законот за јавните набавки.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет: расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број) за извршување на набавката;

- документ за економско-финансиски бонитет;

- документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејноста;

- документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;

- документ дека не е во стечај или ликвидација.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плнк, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на последното објавување во јавно гласило.

4. Документацијата се доставува до набавувачот - корисник на услугата, Град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на тел. 119-154, Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15/00 (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) ЗА ОПРЕМУВАЊЕ СО КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: А.Д. за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ - Скопје со седиште во Скопје на ул. „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката: опремување на простории на МТ ПРИТ Битола со канцелариски мебел.

1.3. Вид и количина: Опремување со канцелариски мебел по спецификација и технички опис кој може да се

подигне во канцеларијата број 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1.600 денари, на жиро-сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент Стопанска банка АД Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

– Цена	35%
– Квалитет	15%
– Естетски карактеристики	15%
– Референтна, кадровска и техничка опременост	10%
– Рок на испорака	10%
– Бонитет	5%
– Комплетност на понудата	5%
– Начин на плаќање	5%

1.6. Рок на поднесување на понудите 10. 04. 2000 год. во 10,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-лот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД Македонски Телекомуникации – Скопје, ул. „Орце Николов“ 66.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

– документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат – извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;

– доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

– извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б; и

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“; а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката „документација“.

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено не отворај, како и бро-

јот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 10. 04. 2000 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10. 04. 2000 година во 10,00 часот во Дирекцијата на А.Д. за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојна градежна служба на телекомуникации. 141-415; 141-177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/00

(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

ЗА ОПРЕМУВАЊЕ СО КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ НА НАДГРАДБА И АДАПТАЦИЈА НА НАДЗОРНИШТВО ВО РЦ ТЕТОВО

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: А.Д. за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје со седиште во Скопје на ул. „Орце Николов“ 66.

1.2. Предмет на набавката: Опременување со канцелариски мебел на надградба и адаптација на надзорништво во РЦ Тетово.

1.3. Вид и количина: Опременување со канцелариски мебел по спецификација и технички опис кој може да се подигне во канцеларијата број 35 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1.600 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент Стопанска банка АД Скопје.

1.4. Постапката во овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

– Цена	35%
– Квалитет	15%
– Естетски карактеристики	15%
– Референтна, кадровска и техничка опременост	10%
– Рок на испорака	10%
– Бонитет	5%
– Комплетност на понудата	5%
– Начин на плаќање	5%

1.6. Рок на поднесување на понудите 10.04.2000 год. во 12,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на Понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски (и ДДВ).

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведуваче е по динамиката на нарачателот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД Македонски телекомуникации – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:
– документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат – извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;

– доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;
– извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б; и

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“; а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката „документација“.

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 10.04.2000 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.04.2000 година во 12,00 часот во Дирекцијата на АД за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојна градежна служба на телекомуникации. 132-354; 141-177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА БЕТОНСКИ ИЗВОДНИ СТОЛБОВИ И ПРИБОР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката

Бетонски изводни столбови и прибор

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

– цена на набавката 40 бода
– рок и место на испорака 6
– начин на плаќање 6
– гаранција за квалитет и стандард 24
– техничка способност на производителот 22
– естетски и функционални карактеристики 2

1.5. Рок за доставување на понудите: до 11/04/2000 до 12 часот.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничката спецификација може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – дирекција, Скопје сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за гаранција за квалитетно работење како и докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки):

– референци – список на главни испораки на стоки во последните три години,

– техничка опременост – опис на техничките постројки со кои располага понудувачот односно производителот и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и доказ дека понудувачот не под стечај или во процес на ликвидација и дека не му изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да, бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фото копија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во валута на понудата, која што треба да биде приложена во придружната документација.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 11/04/2000 год. до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик од Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 11/04/2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПСК ОПРЕМА ЗА БЕТОНСКИ ИЗВОДНИ СТОЛ- БОВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката

Придружна ПСК опрема за бетонски изводни столбови

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена на набавката 40 бода
- рок и место на испорака 6
- начин на плаќање 6
- гаранција за квалитет и стандард 24
- техничка способност на производителот 24

1.5. Рок за доставување на понудите: до 11/04/2000 до 10 часот.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничката спецификација може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – дирекција, Скопје сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за гаранција за квалитетно работење како и докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки):

– референци – список на главни испораки на стоки во последните три години,

– техничка опременост – опис на техничките постројки со кои располага понудувачот односно производителот и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од Министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки. Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фото копија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во валута на понудата, која што треба да биде приложена во придружната документација.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 11/04/2000 год. до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик од Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 11/04/2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/00 (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) ЗА АДАПТАЦИЈА, ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ КАФЕ НА МНТ НЕТ ВО СТРУМИЦА

ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. **Набавувач:** АД за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје со седиште во Скопје, на ул. „Орце Николов“ бб.

1.2. **Предмет на набавката:** Адаптација, ентериерно уредување и опремување на Интернет кафе на МНТ НЕТ во Струмица.

1.3. **Вид и количина:** Градежни, градежно занатски, ентериерски работи, електрика и машинство по спецификација, предмет и технички опис кој може да се подигне во канцеларијата број 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ број 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати за подигањето на Тендер документацијата е неповратен износ од 1 600 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент Стопанска банка АД Скопје.

1.4. **Докапката по овој јавен повик** ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. **Критериуми за избор на најповолен понудувач:**

– Цена	35%
– Квалитет	15%
– Естетски карактеристики	15%
– Референтна, кадровска и техничка опременост	10%
– Рок на испорака	10%
– Бонитет	5%

– Комплетност на понудата 5%
– Начин на плаќање 5%

1.6. Рок на поднесување на понудите 11.04.2000 до 13,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на Понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачателот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД Македонски телекомуникации – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

– документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министертот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат – извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;

– доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

– извоз односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б; и

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака >понука<, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката >документација<.

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено >не отворај<, како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 11.04.2000 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 11.04.2000 во 13,00 часот во дирекцијата на АД за Телекомуникации Македонски Телекомуникации во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат докази за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојна градежна служба на тел. 141 415; 141 177

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница		
1629. Решение за назначување советник на министерот за култура	1327	1654. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Крсте Мисирков“ – Кавадарци	1331
1630. Решение за назначување потсекретар во Министерството за образование	1327	1655. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово	1332
1631. Решение за назначување советник на министерот за финансии	1327	1656. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Бранко Станоевиќ“ – Гостивар	1332
1632. Решение за назначување советник на министерот за финансии	1327	1657. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Мирка Гинова“ – Битола	1332
1633. Решение на назначување советник на министерот за финансии	1327	1658. Решение за именување членови на Управниот одбор на Средношколскиот дом „Томе Стефановски – Сениќ“ – Скопје	1332
1634. Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичката комисија за односи со верските заедници	1328	1659. Решение за именување член на Комисијата за хартии од вредност	1333
1635. Решение на назначување советник на министерот за труд и социјална политика	1328	1660. Решение за разрешување и именување претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на „Македонската банка за поддршка на развој“ АД – Скопје	1333
1636. Решение за именување главен републички инспектор за труд	1328	1661. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури – Струмица	1333
1637. Решение за именување заменик на главниот републички инспектор за труд	1328	1662. Решение за разрешување и именување претседател и членови на правниот совет	1333
1638. Решение за разрешување од должноста главен републички инспектор за труд	1328	1663. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразни болести и рокови за спроведување на наредените мерки во 2000 година	1334
1639. Решение за разрешување од должноста заменик на главниот републички инспектор за труд	1328	1664. Правилник за службената облека што треба да ја носат ветеринарните инспектори на граничен премин	1336
1640. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за одбрана	1329	1665. Правилник за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на ветеринарниот инспектор и за образецот и начинот на издавање на легитимацијата и знакот на ветеринарниот инспектор на граничен премин	1337
1641. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за внатрешни работи	1329	1666. Правилник за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за реализација на годишните програми за работа и развој на јавните научни установи	1338
1642. Решение за назначување помошник на министерот за внатрешни работи	1329	1667. Правилник за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за поттикнување и помагање на научно истражувачката дејност	1341
1643. Решение за разрешување од должноста помошник министерот за одбрана	1329	1668. Решение на Републичката геодетска управа	1345
1644. Решение за назначување советник на министерот за внатрешни работи	1329	1669. Решение на Републичката геодетска управа	1345
1645. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Мирко Милески“ – Кичево	1329	1670. Решение на Републичката геодетска управа	1345
1646. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Н. Х. Орде Чопела“ – Прилеп	1330	1671. Решение на Републичката геодетска управа	1346
1647. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ – Струга	1330	1672. Решение на Републичката геодетска управа	1346
1648. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Доне Божинов“ – Пробиштип	1330	1673. Решение на Републичката геодетска управа	1346
1649. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ – Штип	1330		
1650. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Здравко Цветковски“ – Скопје	1331		
1651. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Лазар Лазаревски“ – Велес	1331		
1652. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Здравко Чочковски“ – Дебар	1331		
1653. Решение за именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Боро Менков“ – Крива Паланка	1331		

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ц.О. СКОПЈЕ
излегоа од печат

ПРИРАЧНИК
ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Автор: Јордан Марковски.

Прирачникот содржи:

- Закон за данокот на додадена вредност со коментар, по глави и примери за практична примена на одредбите од законот,
- Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 65/99),
- Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ–Одлука) („Службен весник на РМ“ бр. 65/99),
- Правилник за формата и содржината на аконтативна-годишна пријава на данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 17/2000).

Цена на прирачникот: 690,00 денари.

ЗБИРКА
НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО

Збирката содржи:

- Конвенции за трансфер на осудени лица,
- Конвенции за екстрадиција, и
- Конвенции за меѓусебна правна помош во кривичната материја.

Цена на збирката: 420,00 денари.

Порачки се примаат во ЈП Службен весник на РМ, пошт. факс 51, или на телефоните: 129-036, 117-460, телефакс 112-267.

Уплатата се врши на жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Понуда – Сметка бр. 24/ _____				
Шифра	Назив	Примероци	Цена	Износ
	Прирачник за примена на Законот за данокот на додадена вредност	1	657.00	657.00
	Данок на промет 5%			33.00
			ВКУПНО	690.00
НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се ка бројот на сметката.				

Понуда – Сметка бр. 25/ _____				
Шифра	Назив	Примероци	Цена	Износ
	Збирка на Меѓународни конвенции од областа на кривичното право	1	400.00	400.00
	Данок на промет 5%			20.00
			ВКУПНО	420.00
НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката.				

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност

– Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник **Марија Лельохин.**

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.